

Службен весник

на Република Македонија

Број 183

12 декември 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5642. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул	4	5647. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги НИКИ-КОМ ДОО экспорт-импорт Тетово на локалитетот „Гробиште“ с. Горно Палчиште, општина Боговиње.....	6
5643. Одлука за воспоставување на дипломатски односи на Република Македонија со Република Палау.....	4	5648. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи	6
5644. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5	5649. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во државна сопственост на локалитетот „Звегор-Стамер“, општина Делчево	6
5645. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5		
5646. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво, трговија и услуги „СТРИТ – БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО с.Глуво Чучер Сандево на локалитетот „Марков Камен“, општина Чучер Сандево	5		

	Стр.		Стр.
5650. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – Скопје, во државна сопственост, на локалитетот „Панчарево“, општина Пехчево ..	7	5658. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локалитетот „Краста“ с.Илино општина Ресен.....	11
5651. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	7	5659. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	12
5652. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	7	5660. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационален систем.....	12
5653. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– бакар и злато на РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1Х8, Канада на локалитетот “Двориште“ општина Берово.....	8	5661. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство..	12
5654. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – метални минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје на локалитетот “Саса“ општина Македонска Каменица	8	5662. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.....	13
5655. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Пластица и Црн Врв“ општина Кратово	9	5663. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.....	13
5656. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче“ општина Аеродром	10	5664. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје....	13
5657. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче 2“ општина Аеродром	10	5665. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Здружение за културно економски развој и поврзување „Јавна соба“ Скопје.....	13
		5666. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.....	14
		5667. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година.....	15

	Стр.		Стр.
5668. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на писменото укажување во постапката за подобрување на ефектот, како и формата и содржината на извештајот за полугодишното интервју во континуирано следење на ефектот на работниците во Министерството за внатрешни работи	16	5675. Правилник за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници	36
5669. Правилник за видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост.....	20	5676. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на решението за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до државниот инспекторат за шумарство и ловство како и формата, содржината и начинот на водење на регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, како и потребната документација	44
5670. Правилник за формата и содржината на Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета како и начинот на неговото водење	25	5677. Правилник за постапката и методологијата за оценувањето на предлог-проекти	50
5671. Правилник за минимални-технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.....	28	5678. Кодекс за административни службеници.....	57
5672. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.....	28	5679. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	60
5673. Правилник за формата, содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур	30	5680. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	60
5674. Правилник за начинот на обезбедување на сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица и бојата која ќе се користи при втиснување на шумскиот жиг, како и формата и содржината на регистарот на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби и начинот на водење на евиденцијата ..	32	5681. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	60
		5682. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	60
		5683. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
		5684. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
		5685. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
		5686. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
		5687. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
		5688. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
		5689. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62

	Стр.		Стр.
5690. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	62	5701. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	65
5691. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	63	5702. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	65
5692. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	63	5703. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	65
5693. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	63	5704. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	66
5694. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	63	5705. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	66
5695. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	64	5706. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти.....	66
5696. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	64	5707. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти	68
5697. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	64	5708. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија	68
5698. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	64	Огласен дел	1-28
5699. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	64		
5700. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	65		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5642.

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.52/91), и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2014 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ИСТАНБУЛ

Член 1

За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул, се именува Зеррин Абаз, сметано од 28.2.2015 година за период од шест месеци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 101/1
9 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5643.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2014 година донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА ПАЛАУ

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Палау, со претставување на ниво на нерезидентни амбасадори.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 102/1
9 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5644.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижните ствари кои се наоѓаат во кругот на Домот на АРМ во Кичево КП бр.3375 „КО Кичево 6 и тоа:

- зграда/објект 1, влез 1, намена на зграда/објект ДЗ-2, кат пр., намена на посебен дел Б, површина 311 м²,
- зграда/објект 3, влез 1, намена на зграда/објект ДЗ-2, кат пр., намена на посебен дел Б, површина 75 м² и
- зграда/објект 5, влез 1, намена на зграда/објект В4-1, кат пр., намена на посебен дел ДП површина 21 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10006/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5645.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост, на недвижните ствари-објекти, кои се наоѓаат на КП.број 458 КО Ореовец, викано место „Леково“ и тоа:

- број на зграда 1; намена на зграда В4-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од зградата ХС; со внатрешна површина од 7 м²;
- број на зграда 1; намена на зграда В4-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од зградата В4-1; со внатрешна површина од 49 м²;
- број на зграда 1; намена на зграда В4-1; влез 2; кат приземје; намена на посебниот дел од зградата В4-1; со внатрешна површина од 4 м²;
- број на зграда 1; намена на зграда В4-1; влез 1; кат 01; намена на посебниот дел од зградата ХС; со внатрешна површина од 5 м²;

- број на зграда 1; намена на зграда В4-1; влез 1; кат 01; намена на посебниот дел од зградата В4-1; со внатрешна површина од 10 м²

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10121/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5646.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „СТРИТ – БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО С.ГЛУВО ЧУЧЕР САНДЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВ КАМЕН“, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО**

1. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги „СТРИТ – БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО С.Глуво Чучер Сандево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Марков Камен“, општина Чучер Сандево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7530370	4661630
T-2	7530510	4661810
T-3	7532000	4660600
T-4	7532000	4660100
T-5	7531500	4660120

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.992500 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10134/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5647.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НИКИ - КОМ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРОБИШТЕ“ С. ГОРНО ПАЛЧИШТЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги НИКИ -КОМ ДОО экспорт-импорт Тетово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Гробиште“ с. Горно Палчиште, општина Боговиње, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7494050	4648500
T-2	7494050	4648300
T-3	7494400	4648300
T-4	7494400	4648560

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7494300	4648600
T-2	7494250	4648800
T-3	7493970	4648815
T-4	7494000	4648700

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.123875 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10236/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5648.

Врз основа на член 123 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-19062/8 од 19.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10240/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5649.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со член 42 став 14 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗВЕГОР-СТАМЕР“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина - јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕ-

ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во државна сопственост на локалитетот „Звезгор-Стамер“, општина Делчево бр.41-7483/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/13), престанува да важи поради тоа што Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во државна сопственост нема обезбедено финансиски средства потребни за понатамошните активности и постапки за изработка на студии и проекти за започнување со експлоатација на јаглен на предметниот локалитет.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10250/1 8 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

5650.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со член 42 став 14 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАНЧАРЕВО“, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

1. Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – Скопје, во државна сопственост, на локалитетот „Панчарево“, општина Пехчево бр. 41-7238/1 од 29.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/13), престанува да важи поради тоа што Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – Скопје, во државна сопственост, нема обезбедено финансиски средства потребни за понатамошните активности и постапки за изработка на студии и проекти за започнување со експлоатација на јаглен на предметниот локалитет.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10251/1 8 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

5651.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 3818м2 кое претставува:

- дел од КП бр.6767/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 289м2 евидентирано во Имотен лист бр.48863,
 - дел од КП бр.47/5 КО Кисела Вода 2 со површина од 3342м2 евидентирано во Имотен лист бр.47123 и
 - дел од КП бр.44/6 КО Кисела Вода 2 со површина од 187м2 евидентирано во Имотен лист бр.40083,
- согласно Извод од Детален урбанистички план локалитет Јане Сандански УЕ „Г“, бр. 23-5679/2 од 6.11.2014 година донесен со Одлука бр.07-238/5 од 29.8.2011 година од општина Аеродром со намена за изградба на Д2 – заштитно зеленило.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10337/1 8 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

5652.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објект на детско одморалиште „Вишни“ кој се наоѓа на Катастарска парцела бр. 1870/2, Катастарска општина Вишни во Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10372/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5653.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–БАКАР И ЗЛАТО НА РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (RESERVOIR MINERALS INC.) БРИТАНСКА КОЛУМБИЈА, В6Ц 1Х8, КАНАДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДВОРИШТЕ” ОПШТИНА БЕРОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– бакар и злато на локалитетот “Двориште” општина Берово на РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1Х8, Канада, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14).

2. РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1Х8, Канада достави понуда со број 00000032 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1Х8, Канада ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ИНЦ (Reservoir Minerals Inc.) Британска Колумбија, В6Ц 1Х8, Канада се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– бакар и злато на локалитетот “Двориште” општина Берово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7663550	4601000
2	7659000	4601000
3	7659000	4606000
4	7661730	4606000
5	7664525	4604320
6	7664525	4602000
7	7664000	4602000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 24.527200 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 3.174.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво – АД.

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42-10417/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5654.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САСА“ ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– метални минерални сировини на локалитетот “Саза” општина Македонска Каменица на Друштвото за трговија

и услуги КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 07.07.2014 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

2. Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје достави понуда со број 00000033 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини на локалитетот “Саса“ општина Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7626875	4663680
2	7627979	4665818
3	7628467	4666862
4	7628699	4668004
5	7629105	4668708
6	7629303	4667718
7	7629686	4667254
8	7629744	4666824
9	7630127	4666789
10	7626875	4666313
11	7627979	4666034
12	7628467	4665721
13	7628699	4665523
14	7629105	4665059
15	7629303	4664722

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 12.580754 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 3.100.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10417/2
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5655.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ДРУШТВОТО ЗА РУДАРСТВО ПРВ РУДАР ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ” ОПШТИНА КРАТОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Пластица и Црн Врв” општина Кратово на Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

2. Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 00000034 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за рударство ПРВ РУДАР ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Пластица и Црн Врв” општина Кратово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7584000	4659140
2	7588372	4659101
3	7588397	4658738
4	7590010	4658815
5	7590010	4654280
6	7584000	4654280

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 28.531508 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 2.804.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучување на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10417/3
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5656.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ“ ОПШТИНА АЕРОДРОМ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче“ општина Аеродром на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

2. Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 00000042 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче“

општина Аеродром, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7545071	4646491
2	7545274	4646685
3	7545196	4646814
4	7545030	4646592

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.033594 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.960.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10417/10
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5657.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА- ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ 2“ ОПШТИНА АЕРОДРОМ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче 2“ општина Ае-

родром на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

2. Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 00000041 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче 2“ општина Аеродром, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7544978	4646651
2	7545185	4646928
3	7545159	4647173
4	7545031	4646966
5	7544971	4646695

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.045902 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 3.856.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10417/11
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5658.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МАРКОВСКИ КОМПАНИ БОРЧЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“ С.ИЛИНО ОПШТИНА РЕСЕН

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „Краста“ с.Илино општина Ресен на Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.42-3906/1 од 7.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14).

2. Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола достави понуда со број 00000043 на 18.11.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „Краста“ с.Илино општина Ресен, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7496830	4556870
2	7496800	4556750
3	7496380	4556773
4	7496432	4556574
5	7496750	4556430
6	7497000	4556318
7	7497000	4556750
8	7496958	4556870

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.201352 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 608.500,00 денари

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10417/12
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5659.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минералните сировини на следниве локалитети:

- „с.Долно Лакочереј“ општина Охрид за минерална сировина – варовник
- „Варвара“ општина Сопиште за минерална сировина – кварцен песок
- „с. Горно Трогирци“ општина Карбинци за минерална сировина – андезит

објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/14).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10417/13
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5660.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информативен систем, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-20897/1 од 26.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10435/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5661.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Фондот за здравствено осигурување на Македонија, му престанува користењето на недвижните ствари, дел од објекти лоцирани на ул.„Гоце Делчев“ бб Кратово со вкупна површина од 94 м2 евидентирани во Имотен лист бр.3972 кои се наоѓаат на КП бр.909/3 КО Кратово, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда бр. 1, влез 1, кат 1, деловен простор со површина од 84 м2,
- зграда бр.1, влез 1, су., помошна просторија со површина од 10м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Министерството за здравство во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10189/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5662.

Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности број 01-19061/10 од 19.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10238/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5663.

Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-19466/5 од 19.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10239/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5664.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште со вкупна површина од 4м2 согласно Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба со бр. 13-001-077 од јули, 2013 година, за општина Чашка за изградба на електроенергетски објект-трансформаторна станица, кое претставува:

- дел од КПбр.2325 КО Г.Јаболчиште со површина од 3м2 евидентирано во Имотен лист бр.10015 и
- дел од КПбр.2022 КО Г.Јаболчиште со површина од 1м2 евидентирано во Имотен лист бр.10005.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9593/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5665.

Врз основа на член 52 став 2 алинеја 5 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА
КУЛТУРНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОВРЗУВАЊЕ
„ЈАВНА СОБА“ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука, недвижна ствар – деловен простор објект бр.3 со вкупна површина од 1428 м2, запишан во Имотен лист бр.15636, кој се наоѓа на Катастарска парцела бр.379, Катастарска општина Центар 2, на ул.50 Дивизија, сопственост на Република Македонија, дадена на користење на Министерството за одбрана, се дава во закуп на Здружението за културно економски развој и поврзување „ЈАВНА СОБА“ Скопје, со услов за користење за научни, културни и образовни потреби.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во закуп на Здружението за културно економски развој и поврзување „ЈАВНА СОБА“ Скопје за време од 20 години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро за м2 пресметано во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.

Член 3

Договорот за закуп на недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Министерството за одбрана и Здружението за културно економски развој и поврзување „ЈАВНА СОБА“ Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10349/1 8 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

5666.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), член 33 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011 и 171/2012) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013 и 177/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14, 31/14, 137/14, 143/14 и 149/14), во Делот I износот „2.045.119.740“ се заменува со износот „1.799.695.995“, износот „443.019.740“ се заменува со износот „378.928.543“, а износот „1.596.100.000“ се заменува со износот „1.420.767.452“.

II

Во делот II, во воведната реченица износот „1.925.600.000“ се заменува со износот „1.686.176.255“.

Во табелата во мерката 112 „8.000.000“ се заменува со износот „19.172.690“;

Во мерката 124 „523.673.157“ се заменува со износот „377.340.609“;

Во мерката 131 „25.000.000“ се заменува со износот „27.100.000“;

Во мерката 211 „68.000.000“ се заменува со износот „28.000.000“;

Во мерката 213 „20.000.000“ се заменува со износот „25.636.113“;

Во мерката 215 „74.000.000“ се заменува со износот „36.000.000“;

Во мерката 323 „157.249.315“ се заменува со износот „128.249.315“;

Во мерката 411 „2.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“;

Во мерката 413 „5.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

III

Во делот VII во ставот 2 алинеја 1, износот „15.000.000“ се заменува со износот „33.000.000“.

Во ставот 3 износот „203.998.528“ се заменува со износот „185.998.528“.

Во алинејата 1 на овој став, износот „65.000.000“ се заменува со износот „47.000.000“.

IV

Во делот X, во ставот 1 алинеја 1 износот „96.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“;

Во алинејата 2 износот „293.125.048“ се заменува со износот „162.792.500“.

V

Во делот XII, во ставот 2 износот „60.000.000“ се заменува со износот „20.000.000“

VI

Во делот XV, во ставот 2 износот „70.000.000“ се заменува со износот „32.000.000“.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10802/1 8 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

5667.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/13), член 7 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 177/14), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2014 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14, 19/14, 174/14 и 179/14) делот I се менува и гласи:

„Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година во вкупен износ од 6.499.404.005,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.180/13) раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери во износ од 6.324.071.457,00 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој ставка 489 капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 175.332.548,00 денари.

Број на мерка	Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	2.251.004.005,00
2.	Директни плаќања за сточарско производство	100.000,00
	<i>Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)</i>	
3.	Помош во премии и осигурување	100.000,00
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	100.000,00
5.	Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	100.000,00
6.	Помош во сточарскиот сектор	10.000.000,00
6-а	Дополнителна помош за продаден-неплатен тутун во период од 15 декември 2013 година до 15 март 2014 година	46.000.000,00
7.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000,00
8.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	4.177.000.000,00
	Вкупно	6.499.404.005,00

II

Во делот II износот „2.011.580.260,00“, се заменува со износот „2.251.004.005,00“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10810/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

5668.

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 9 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНОТО УКАЖУВАЊЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФЕКТОТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ ВО КОНТИНУИРАНО СЛЕДЕЊЕ НА ЕФЕКТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на писменото укажување во постапката за подобрување на ефектот, како и формата и содржината на извештајот за полугодишното интервју во континуирано следење на ефектот на работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

Член 2

Најдоцна до 31 мај во календарската година, од страна на непосредно раководниот работник, односно непосредно повисокиот работник (во натамошниот текст: непосредно раководниот работник) се спроведува полугодишно интервју со сите работници со кои раководи непосредно раководниот работник.

При спроведувањето на полугодишното интервју од страна на непосредно раководниот работник се врши проценка на:

- нивото на реализација на работните цели и задачи
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефективност, ефикасноста и почитувањето на роковите;
- нивото на придонесот кон остварување на годишната програма за работа на организациската единица во која работникот е распореден - личниот удел, посветеноста и ангажираноста во планирањето и испораката на резултати, работната етика и личниот изглед и дисциплина.
- нивото на демонстрирање на компетенциите за работното место - капацитет на работникот за применливост на општите и посебните работни компетенции за остварување на работните цели и задачи и
- нивото на посветеност на учење и развој – реализација на индивидуалниот план за стручно усовршување и ниво на мотивација за надградба на компетенциите.

При вршењето на проценката од ставот 2 на овој член, од страна на непосредно раководниот работник се земаат предвид резултатите од континуираното следење на ефектот на работникот.

Проценката од ставот 2 на овој член може да биде:

- „над планираното и потребното ниво“;
- „високо ниво“;
- „средно ниво“;
- „ниско ниво“ или
- „нема реализација“.

За проценката, непосредно раководниот работник на опишан начин дава образложение на причините кои довеле до формирање на проценката за работникот.

Член 3

За проценката од членот 2 од овој правилник се пополнува Извештај за полугодишно интервју (во натамошниот текст: Извештајот) кој се печати на бела хартија во А4 формат и содржи:

- назив на организациската единица каде што се спроведува интервјуто;
- архивски број и датум;
- податоци за учесниците во интервјуто: за работникот со кој се спроведува интервјуто и за непосредно раководниот работник кој го спроведува интервјуто;
- проценка на непосредно раководниот работник со образложение;
- мерки за подобрување на ефектот;
- забелешка од работникот;
- датум на спроведување на интервјуто;
- потписи на непосредно раководниот работник и на работникот и
- место за печат.

Примерок од извештајот од ставот 1 на овој член се чува во персоналниот досие на работникот.

Образецот на Извештајот е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Писменото укажување кое му се изрекува на работникот за кој во Извештајот е проценето дека ефектот од работењето е „ниско ниво“ или „нема реализација“ се печати на бела хартија во А4 формат и содржи:

- назив на организациската единица;
- архивски број и датум;
- причини за изрекување на писменото укажување;
- предупредување за можноста работникот да биде оценет со негативна оцена;
- датум на изрекување;
- потпис на непосредно раководниот работник и
- место за печат.

Примерок од писменото укажување од ставот 1 на овој член се чува во персоналниот досие на работникот.

Образецот на писменото укажување е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнување на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14).

Бр. 12.1-86235/1
9 декември 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(организациска единица)

Архивски број _____

Датум _____

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛУГОДИШНО ИНТЕРВЈУ

Податоци за учесниците во интервјуто

(Овој дел од образецот го пополнува непосредно раководниот работник)

Податоци за работникот со кој се спроведува интервјуто

Име и презиме:

Работно место:

Податоци за непосредно раководниот работник кој го спроведува интервјуто

Име и презиме:

Работно место:

Проценка

(Овој дел го пополнува непосредно раководниот работник, при што заокружува една од буквите пред понудените опции, по што дава образложение на причините кои довеле до формирање на проценката за работникот)

- а. над планираното и потребното ниво
- б. високо ниво
- в. средно ниво
- г. ниско ниво
- д. нема реализација

Образложение на проценката:

Мерки за подобрување на ефектот

(Овој дел го пополнува непосредно раководниот работник доколку проценката е „ниско ниво“ или „нема реализација“, при што заедно со работникот го ревидираат индивидуалниот план за стручно усовршување и се договараат за дополнителна поддршка (дополнителни обуки, менторство и др.). Кога проценката е „ниско ниво“ или „нема реализација“ непосредно раководниот работник изрекува и писмено укажување)

Забелешка од работникот:

(Овој дел го пополнува работникот доколку има забелешки во однос на спроведеното полугодишно интервју и на проценката на непосредно раководниот работник)

Датум на спроведување на интервјуто:

Потпис на непосредно
раководниот работник

Потпис на работникот

М.П.

Прилог бр. 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(организациска единица)

Архивски број _____

Датум _____

П И С М Е Н О У К А Ж У В А Њ Е
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФЕКТОТ НА РАБОТНИКОТ

Врз основа на член 132 став (6) од Законот за внатрешни работи на _____ (име и презиме на работникот со кој се спроведува интервјуто), распореден на работно место _____ (назив на работното место) му се изрекува ПИСМЕНО УКАЖУВАЊЕ заради констатиран ефект „ниско ниво“ или „нема реализација“ во извештајот за полугодишното интервју.

Доколку покрај досегашните укажувања, ова укажување и предложените мерки за подобрување на ефектот, до терминот за годишно оценување, не го подобрите својот ефект, може да бидете оценети со оцена „не задоволува“ што е основ за изрекување на една од мерките за слаб ефект од член 137 од Законот за внатрешни работи.

Датум на изрекување

Потпис на непосредно
раководниот работник

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

5669.

Врз основа на член 62 став (10) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14)), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА, ВИДОТ НА ШУМСКИОТ ЖИГ ЗА ОЗНАКА ЗА СЕЧА, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА СЕЧА ВО ШУМА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА СЕЧА ВО ШУМА ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ И КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НАПРАВЕНА ШУМСКА ШТЕТА ВО ШУМА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на Книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, Книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и Книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост.

Член 2

(1) Одбирање и означување на стебла за сеча и евидентирање на означената дрвна маса при стеблимична сеча и означување на стебла во групи при групимично пребирна сеча како и обележување на површината за сеча и евидентирање на дрвната маса за сеча при површинска чиста сеча се врши со ознака за сеча.

(2) Ознаката за сеча може да биде стеблимична, групимична и површинска согласно одобрени посебни планови и критериуми за стопанисување со шумите.

(3) Стеблимична ознака за сеча се врши во случаи кога е предвидена, односно одобрена сеча на поединечни стебла.

(4) Групимична ознака за сеча се врши во случаи кога е предвидена, односно одобрена групимично пребирна сеча.

(5) Површинска ознака за сеча се врши во случаи кога е предвидена, односно одобрена чиста сеча согласно планските документи и тоа:

- нискостеблено стопанисување со шумите;
- реконструкција на деградирани шуми и шикари;
- мелиоративни и ресуреక్షиски сечи;
- сечи за пренамена на шуми и шумско земјиштето (изградба на објекти во шума, сообраќајници, далноводи);
- пожаришта и
- штети на шума од елементарни непогоди (освен во високостеблени шуми).

Член 3

(1) Стеблимична и групимична ознака за сеча се врши со втиснување на јасно видлив шумски жиг, на мазни засеци при основата на стеблото, односно на една од неговите подебели коренови жили и на стеблото на градна висина од горната страна во насока на стрмината.

(2) На стеблата за сеча во високостеблени шуми во државна сопственост, без оглед на намената, како и сопствениците на приватни шуми кои имаат донесено посебни планови или програми, односно поседуваат шума над 30 ха., во кои се вршат главни сечи, покрај шумскиот жиг се втиснува и јасно видлив реден број на означеното стебло со означувач-нумератор и тоа:

1) при ознаката за сеча во шума во државна сопственост наизменично:

- една година сина боја - непарна година и
- една година зелена боја - парна година.

2) при ознаката за сеча во шума во приватна сопственост наизменично:

- една година црвена боја - непарна година и
- една година црна боја - парна година.

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, тенките стебла (кај чистење и прореда) со дијаметар под 10 см. ќе се означуваат само со водоотпорна боја на градна висина на стеблото за сеча.

(4) Означувањето на стеблата за сеча при извршувањето на прореда се врши со втиснување само на шумски жиг при основата на стеблото и на градна висина.

Член 4

При ознака на стеблата за сеча, првенствено се означуваат извалени, оштетени, сувоврви, исушени, со слаб квалитет и останати стебла што ја оневозможуваат или отежнуваат обновата на шумата и развојот на перспективните стебла во насадот.

Член 5

Ознаката на стеблата за сеча, што се врши согласно член 2 ставови (3) и (4) од овој правилник, треба да биде рамномерно распоредена по целата површина во одделот/пододделот односно катастарската парцела предвидени за сеча.

Член 6

(1) Засекот на стеблото при рамни терени, се прави при основата на стеблото или на една од неговите подебели коренови жили што пониско до земјата и на градна висина на страната што се наоѓа во насока на движењето на ознаката за сеча.

(2) Засекот на стеблото при стрмни терени, се прави од неговата долна страна, при основата на стеблото, односно на една од неговите подебели коренови жили, што пониско до земјата и на градна висина спротивно од страната од засекот на стеблото во насока на стрмината.

Член 7

При ознаката за сеча, се втиснува јасно видлив шумски жиг, со употреба на водоотпорна боја и тоа:

- 1) за шумите во државна сопственост наизменично:
 - една година сина боја - непарна година и
 - една година зелена боја - парна година.
- 2) за шумите во приватна сопственост наизменично:
 - една година црвена боја - непарна година и
 - една година црна боја - парна година.

Член 8

(1) Површинска ознака за сеча се врши по претходно утврдување на површината предвидена во планските документи за чиста сеча на одделот/пододделот, а потоа се обележува нејзината гранична линија на цела површина.

(2) Обележувањето на граничната линија се врши со видни знаци на рабните стебла (со засечување и боење со водоотпорна боја), кои што треба да останат до завршување на сечата.

(3) За обележување на граничната линија освен со боење можат да се користат неподвижни камења, стари но здрави пенушки што ќе се најдат на граничната линија, потоа со поставување на столбови, хумки и слично.

(4) Во случаи на површинска ознака за сеча се втиснува шумски жиг на рабните стебла на површината предвидена за чиста сеча.

Член 9

(1) Ознаката за сеча во шума во државна сопственост без оглед на намената, се врши со шумски жиг со единствен сериски број, за секоја шумскостопанска единица посебно.

(2) Ознаката за сеча во шума во приватна сопственост се врши со шумски жиг со единствен сериски број од страна на правните субјекти кои стопанисуваат и управуваат со шумите во државна сопственост.

(3) Доколку шумскиот жиг од оправдани причини (оштетување или губење) не е употреблив, по претходна пријава до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, се изработува нов шумски жиг за ознака за сеча со нов единствен сериски број, кој се евидентира во Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти.

Член 10

(1) Ознаката за сеча во шума во државна сопственост, без оглед на намената, се врши со шумски жиг во форма на тркалезен облик со пречник од 32 мм, кој е нумериран со арапски броеви, во кои е испишан називот и седиштето на правните субјекти кои стопанисуваат и управуваат со шумите во државна сопственост.

(2) Ознаката за сеча во шума во приватна сопственост, се врши со шумски жиг во форма на рамностран триаголник чија страна изнесува 35 мм, кој е нумериран со арапски броеви, во кои е испишан називот и седиштето на правните субјекти кои стопанисуваат и управуваат со шумите во државна сопственост.

(3) Означувањето за направена шумска штета се врши од стручно лице вработен во јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја, раководител на шумскостопанската единица каде е настаната штетата, со шумски жиг во вид на правоаголник кој е со димензии 40 x 30 мм., кој е нумериран со арапски броеви во кои е испишано: Македонија (МК), Шумска Штета (ШШ) и седиште на субјектот и на секои шест месеци доставува известување до Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 11

(1) Книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во државна сопственост е во формат 150 x 110 мм и е со внатрешно поврзани листови.

(2) Формата и содржината на книгата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

(1) Книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во приватна сопственост е во формат 150 x 110 мм и е со внатрешно поврзани листови.

(2) Формата и содржината на книгата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

(1) Книгата за евиденција на направена шумска штета во државна сопственост е во формат 150 x 110 мм и е со внатрешно поврзани листови.

(2) Формата и содржината на книгата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/13 година).

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11042/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5670.

Врз основа на член 63 став (7) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАВЕРЕНИ ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ОЗНАКА ЗА СЕЧА, ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ НА УВЕЗЕНО ДРВО И ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД НАСТАНАТА ШУМСКА ШТЕТА КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета како и начинот на неговото водење.

Член 2

(1) Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета е во форма на книга со тврди корици во А4 формат кој содржи евиденциски листови кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) Формата и содржината на Регистарот од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета се води во пишана и електронска форма.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти како и начинот на неговото водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/13 година).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11043/З
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР

**НА ЗАВЕРЕНИ ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ОЗНАКА ЗА СЕЧА, ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА
ЖИГОСУВАЊЕ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА
ЖИГОСУВАЊЕ НА УВЕЗЕНО ДРВО И ШУМСКИ ЖИГОВИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ДРВНА МАСА ОД НАСТАНАТА ШУМСКА ШТЕТА**

Датум _____._____.20____ година

Бр	Назив на субјектот	Заверка		Број на жиг и место за втиснување на шумски жигови			
		Име, презиме и потпис	Датум на доставување на увид	Ознака	Жигосување	Увезено дрво	Шумска штета
0	1	2	3	4	5	6	7

Овластено лице

(цело име и презиме)_____
(потпис)

5671.

Врз основа на член 65-б став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА МИНИМАЛНИ-ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.

Член 2

Правното лице за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур треба да ги има следните минималните технички средства и тоа за:

1. Сеча на огревно дрво, за секои 700 м³ огревно дрво, да обезбеди доказ дека поседува една моторна пила со наведување на вид и тип (марка) на моторна пила;
2. Сеча на техничко дрво, за секои 1100 м³ треба да достави доказ дека поседува една моторна пила со наведување на вид и тип (марка) на моторна пила;
3. За дотур на огревно дрво, за секои 1100 м³ по едно средство за влеча-запрега, за дотур а за секои 2850 м³ треба да има еден трактор со најмала јачина од најмалку 60 KW и најмалку три средства за влеча-запрега и
4. За дотур на техничко дрво, за секои 2850 м³ да поседува еден трактор со јачина од најмалку 60 KW и најмалку три средства за влеча-запрега.

Член 3

Правното лице за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур треба да ги има следните минимални човечки ресурси и тоа за:

1. Сеча на огревно дрво, за секои 700 м³ огревно дрво, да обезбеди доказ дека има вработено најмалку еден вработен;
2. Сеча на техничко дрво, за секои 1100 м³ треба да достави доказ дека има вработено еден вработен;
3. Дотур на огревно дрво, вработено лица дотурачи и тоа за секои 1800 м³ по еден вработен, а доколку правното лице поседува трактор за секои 1800 м³ треба да има најмалку еден вработен.

4. Дотур на техничко дрво, за секои 2700 м³ вработено најмалку еден тракторист (машинист) и најмалку еден вработен.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-11044/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р.**

5672.

Врз основа на член 65-в став (9) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.

Член 2

(1) Барањето за издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11047/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р.**

Прилог**До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство****Барање за добивање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур****Назив на правното лице:**

Адреса на правното лице (улица, број, град, општина)

Име и презиме на управителот (за правното лице):

ЕМБ _____ Шифра на дејност (за правното лице): _____**Контакт телефон и е-адреса: _____**

Го молам горенаведениот наслов да ми издаде лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур за правното лице (да се наведе соодветно со заокружување)

Во прилог на барањето ги доставувам потребните документи (да се наведе соодветно со заокружување):

- документ дека е регистриран во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија за вршење на стручни работи од областа на шумарството,
- документ дека има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски инженер – насока шумарство, со или без работно искуство или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години работно искуство,
- документ дека не е правосилно осуден за кривично дело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или да не му е изречена мерка на

безбедност забрана на вршење на шумскокултурни работи на активност сеча и дотур,

- потврда за платени даноци издадено од Управата за јавни приходи на Република Македонија,
- извештај од билансна состојба и податоци од биланс на успех издадено од Централен регистар на Република Македонија и
- да поседува минимални технички средства и човечки ресурси за извршување на шумскокултурни работи за активността на сеча и дотур кои ги докажува со соодветен документ од надлежна институција и
- потврда за платен надоместок за барањето за лиценца

Датум:

Барател:

М.П.

5673.

Врз основа на член 65-г став (11) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.

Член 2

(1) Лиценца за вршење шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на лиценцата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур се води во електронска и пишана форма.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11048/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

ПРИЛОГ



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 65-в став 1() и (2) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

ЛИЦЕНЦА

**ЗА ВРШЕЊЕ НА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И
ДОТУР**

На

(назив на правното лице)

(седиште и ЕМБ)

Лиценцата е со важност од 5 години

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р

Број _____

(ден,месец,година на издавање)

5674.

Врз основа на член 66 став (14) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ СО ОГРЕВНО ДРВО НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОД ДРЖАВНА ШУМА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ШУМСКИОТ ЖИГ-ОЗНАЧУВАЧ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ НА ДРВНАТА МАСА ПОСЕЧЕНА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА И БОЈАТА КОЈА ЌЕ СЕ КОРИСТИ ПРИ ВТИСНУВАЊЕ НА ШУМСКИОТ ЖИГ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИСЕЧЕНА ДРВНА МАСА ВО ДРЖАВНА НИСКОСТЕБЛЕНА ШУМА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица и бојата која ќе се користи при втиснување на шумскиот жиг, како и формата и содржината на Регистарот на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби и начинот на водење на евиденцијата.

Член 2

Физички лица кои за сопствени потреби треба да се обезбедат со огревно дрво од државна шума поднесуваат барање до Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

Член 3

Шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица како и за жигосување на шумски сортименти е во форма на четириаголник чија страна изнесува 30x30 мм кој во средината е нумериран со арапски броеви, на горната страна стои скратен назив на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ (ЈПМШ) или другите субјекти задолжени за управување со заштитените подрачја (ЈУ-НПМ, ЈУНПП, ЈУНПГ и ЈПУЗППЈ), а во долниот дел на жигот стои скратен назив “СПФЛ”.

Член 4

Шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица се втиснува со употреба на водоотпорна боја и тоа: една година сина боја-непарна година и една година зелена боја-парна година.

Член 5

(1) Регистарот на податоци за евиденција на исечената дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби е во форма на книга со тврди корици во А4 формат кој содржи евиденциски листови кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) Евиденциските листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци:

1. реден број;
2. име и презиме;
3. адреса на живеење;
4. ембг;
5. број и дата на барање;
6. количина (m3);
7. дозвола за сеча, број / дата;
8. одобрена количина (m3);
9. број на приемница за сеча;
10. исечена количина (m3);
11. исечена количина во оддел;
12. број на издадена испратница;
13. датум на издадена испратница;
14. час на издадена испратница (од-до);
15. количина по испратница (m3);
16. превозно средство / регистарски број и
17. забелешка.

(3) Формата и содржината на Регистарот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Регистарот од став (1) на овој член се води во електронска и хартиена форма.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на обезбедување за сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на образецот за сеча во државна шума од страна на физички лица за сопствени потреби („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/13).


Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11049/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

ПРИЛОГ



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР

**НА ПОДАТОЦИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИСЕЧЕНАТА ДРВНА МАСА ВО ДРЖАВНА
НИСКОСТЕБЛЕНА ШУМА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ**

Датум _____.____.20__ година

[illegible]

[illegible]

5675.

Врз основа на член 69 став (13) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ, ВИДОТ НА ШУМСКИОТ ЖИГ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА, ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИСЕЧЕНО ДРВО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТНИЦИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ИСПРАТНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратници и висината на надоместокот за издадени испратници.

Член 2

Одредени поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) Жигосување е втиснување на јасно видлив шумски жиг на посечени дрвни сортименти, кое се врши со цел да се утврди потеклото на дрвната маса чија намена е пуштање во слободен промет, односно користење за сопствени потреби.

2) Техничко обло дрво, се делови од стебло наменети за техничка употреба кои го задржале природниот облик во кој спаѓаат: трупци, обла граѓа и ситно техничко дрво, со должина над 1 метар, од кое најмалку 30% може да се употреби за пиланско производство или други технички цели, чија намена е употреба во градежништвото и производство на финални производи од дрво.

3) Огривно дрво е дрво наменето за огрев и хемиско користење (облица, техничка облица, цепаница, техничка цепаница, целулозно, танинско и останато дрво помало од 1,05 метри), односно дрво кое технички е неупотребливо и се користи за топлинска енергија и хемиска преработка.

Член 3

(1) Жигосувањето на исечено дрво и дрвни сортименти во шуми во државна сопственост се врши со шумски жиг во тркалезен облик со пречник од 32 мм., кој е нумериран со арапски броеви и во кој е испишан називот и седиштето на субјектот кој стопанисува со шумите во државна сопственост.

(2) Жигосувањето на исечено дрво и дрвни сортименти во шума во приватна сопственост, се врши со шумски жиг во форма на рамностран триаголник чија страна изнесува 35 мм, кој е нумериран со арапски броеви и во кој е испишан називот и седиштето на субјектот кој стопанисува со шумите во државна сопственост.

(3) Жигосувањето на увезеното дрво и дрвни сортименти се врши со шумски жиг во форма на круг со пречник од 42 мм кој е нумериран со арапски броеви и во кој е испишан називот и седиштето на субјектот во горниот дел, во средината арапските броеви и „увоз“ во долниот дел.

Член 4

Жигосувањето на исечено дрво и дрвни сортименти се врши на следниот начин:

1) кај техничко дрво во обла, цепена или делкана состојба, се втиснува шумски жиг на секое парче, на двете челни страни;

2) кај облица, техничка облица, цепаница, техничка цепаница, целулозно, танинско, огривно дрво и шумски отпад/отпад после сеча, се втиснува шумски жиг на најмалку 80% од вкупното количество на посечено дрво, на една челна страна и

3) кај шумските сортименти кои поради малите димензии не може поединечно да се втисне шумски жиг, тој се втиснува на најпогодно место на снопот или товарот.

Член 5

При втиснување на шумскиот жиг се употребува водоотпорна боја и тоа:

1) за дрво произведено во шума во државна сопственост наизменично:

- една година сина боја - непарна година и
- една година зелена боја - парна година.

2) за дрво произведено во шуми во приватна сопственост наизменично:

- една година црвена боја - непарна година и
- една година црна боја - парна година.

3) За увезено дрво и дрвни сортименти се употребува водоотпорна темно жолта боја.

Член 6

(1) Кај трупци (техничкото обло дрво) од шуми во државна сопственост, на една челна страна се втиснува пластична плочка со класа на сортиментот која се одредува според бојата и тоа:

- квалитетна класа: F и L со сина боја;
- квалитетна класа: I со жолта боја;
- квалитетна класа: II со зелена боја и
- квалитетна класа: III со црвена боја.

(2) За трупци од шуми во приватна сопственост, на една челна страна се втиснува плочка со црна боја, без оглед на квалитетот на класата.

(3) Плочките од ставовите (1) и (2) на овој член се во правоаголна форма, со димензии 42x26мм и се нумерирани со единствен сериски број.

Член 7

(1) Жигосувањето на шумските сортименти се врши по приемот на произведените дрвни сортименти, односно непосредно пред утоварот во сечиштето.

(2) Жигосувањето на увезеното дрво и дрвни сортименти се врши по приемот на увезеното дрво и дрвни сортименти на самиот склад, односно пред да се пушти во промет.

Член 8

(1) Испратница се издава за секое преносно, односно превозно средство на местото на утовар и важи само за еден пренос односно превоз за денот и времето (час и минута) потребно да се изврши преносот односно превозот од местото на утовар до местото на истовар на следните дрвни сортименти:

- 1) трупци (сите класи);
- 2) обла граѓа;
- 3) ситно техничко дрво;
- 4) огревно дрво;
- 5) облица;
- 6) техничка облица;
- 7) цепаница;
- 8) техничка цепаница;
- 9) целулозно;
- 10) танинско;
- 11) шумски отпад/отпад после сеча;
- 12) рачки;
- 13) колци;
- 14) снопови од прачки;
- 15) конфекционирано дрво за огрев;
- 16) дрвна биомаса (односно дробено дрво);
- 17) дрвен јаглен и
- 18) увезено дрво и дрвни сортименти.

(2) Испратница се издава само доколку е целосно пополнета, без корекции и допишувања, а внесените податоци треба да се совпаѓаат со товарот и средството со кое се врши преносот, односно превозот и доколку дрвото и дрвните сортименти се жигосани.

(3) Во случај кога при пополнување на испратницата се направени грешки, сите четири сета со истиот сериски број од испратницата се поништуваат, не се кинат и остануваат во кочанот.

Член 9

(1) Доколку испратницата од оправдани причини (дефект на превозното средство, несрекен случај, сообраќајна незгода, временски непогоди и слично), не е искористена за денот и часот, односно времето утврдено со испратницата, ќе се замени со нова, само во случај кога причините се пријавени во шумската полиција и Државен инспекторат за шумарство и ловство.

(2) Во новата испратница се внесува единствениот сериски број од неискористената испратница, а на кочанот остануваат сите четири сета со истиот сериски број од неискористената испратница.

Член 10

Исеченото дрво и дрвни сортименти се пуштаат во промет со испратница на начин утврден согласно член 69 став (4) од Законот за шумите.

Член 11

(1) Регистарот на издадени и заверени испратници се води во форма на книга со тврди корици во A4 формат кој е составен од евиденциски листови кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.

(2) Предната страна на регистарот од став (1) од овој член ги содржи следните елементи: Грбот на Република Македонија и текст: Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Регистар на издадени и заверени испратници и датум и година.

(3) Евиденциските листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци:

- 1) ретен број;
- 2) сериски број на испратницата (од-до);
- 3) име и презиме (барател-субјект);
- 4) примил (потпис и датум);
- 5) предал (потпис и датум);
- 6) забелешка;
- 7) број, датум и година и
- 8) овластено лице (цело име и презиме и потпис).

(4) Регистарот од став (1) од овој член се води во електронска и пишана форма.

(5) Формата и содржината на регистарот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

(1) Испратницата за исечено дрво и дрвни сортименти се издава на бела подлога во енцер (NCR) со специфичен елемент на заштита во A5 формат и се состои од четири еднообразни примероци и тоа:

1) првиот примерок е со букви испишани со црна боја - за купувачот;

2) вториот примерок е со букви испишани со зелена боја - за сметководството;

3) третиот примерок е со букви испишани со жолта боја - за превозникот за фактурирање и

4) четвртиот примерок е со букви испишани со црвена боја - останува во кочанот.

(2) Испратницата од став (1) на овој член ги содржи следните податоци:

1) во горниот лев агол: приемен штембил на субјектот кој ја дава испратницата (со архивски број, датум, месец и година);

2) во горниот средишен дел назив на органот кој ја издава испратницата: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;

3) во горниот десен агол: скратен назив на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ); место за воден печат и потпис на овластеното лице;

4) испратница бр. 000000 (со шест цифри);

5) име и презиме и точна адреса на лицето што го врши преносот односно превозот;

6) за сметка на правно или физичко лице со: договор, одобрение, фактура, фискална с-ка со број и датум;

7) име и презиме на купувачот и точна адреса;

8) пренесува-превезува од место: ШСЕ (шумскостопанска единица), оддел/пододдел, к.п. (катастарска парцела) од кое и до кое место се врши преносот, односно превозот;

9) реден број;

10) вид на дрво;

11) вид на сортиментот на исеченото дрво;

12) единечна мера;

13) количина;

14) жигосувањето е извршено со жиг број;

15) забелешка;

16) количина (со зборови);

17) пренос/превоз на дрво се врши со (вид на средство, регистарска ознака и сл.);

18) ден и време утврдено за извршување на преносот/ превозот со арапски двоцифрени броеви и со зборови;

19) издадена на ден, месец и година;

20) примил возач (цело име и презиме и потпис);

21) примил купувач (цело име и презиме и потпис);

22) одговорно лице (цело име и презиме и потпис);

23) место за воден печат на субјектот што ја дава испратницата и

24) место за сув жиг на субјектот што ја издава испратницата (МЗШВ).

(3) При превозот на техничка дрвна маса, составен дел на испратницата од став (1) на овој член е спецификација на испорачана техничка дрвна маса.

(4) Формата и содржината на испратницата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

(1) За издавање на испратница од член 12 на овој правилник се поднесува барање за издавање на испратница во А4 формат на бела хартија.

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи следните податоци:

1) органот до кој се поднесува барањето;

2) во средишниот дел називот на барањето;

3) подносител;

4) адреса (улица, број, град, општина);

5) име и презиме на управител/раководител (само за правните лица);

6) шифра на дејност;

7) контакт телефон и е-маил адреса;

8) број на побарани кочани- испратници

9) потребните прилози кон барањето и

10) датум и потпис на барателот.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 14

За издадена испратница од член 13 на овој правилник се плаќа надоместок во износ од 300,00 денари по издаден кочан.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видот и начинот на жигосување, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на Регистарот на здадени и заверени испратници, формата и содржината на Регистарот на заверени испратници од Државниот инспекторат за шумарство и ловство, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот на издадени испратници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 168/13 година).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11050/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

ПРИЛОГ 1



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

**РЕГИСТАР
НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ**

Датум _____.____.20__ година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР

На издадени и заверени испратници во МЗШ

Ред број	Сериски број на испратницата (од-до)	Барател	ПРИМИЛ		ПРЕДАЛ		ЗАБЕЛЕШКА
			Потпис	Датум	Потпис	Датум	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
20							
30							

БРОЈ: _____
Датум: ____ - ____ -20__

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
(цело име и презиме)

(потпис)

ПРИЛОГ 2

Приемен штембил
на субјектот

★ За _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

МЗШВ М.П.
Потпис на овластено лице

ИСПРАТНИЦА бр. 000000

_____ од село /град _____ ул. _____ бр. _____
(пренесува-превезува, име и презиме)

За сметка на _____ со: договор , одобрение , фактура, фискална с-ка со број и датум : _____ на _____
(правно/физичко лице) (име и презиме на купувачот)

Од село/град _____ ул. _____ бр. _____

Пренесува/превезува од место: ШСЕ _____ оддел/пододдел _____ К.Парцела _____ до место _____ следните производи :

Ред Бр .	Вид на дрво	Вид на сортимент на исечено дрво	Единечна мера	Количина	Жигосување со жиг број	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7

Количина : _____ (с о з б о р о в и)

Пренос/превоз на дрво се врши со _____
(вид на преносно/превозно средство, регистарска ознака и сл.)

Оваа испратница важи само за еден пренос/ превоз, што треба да се изврши на ден _____, 20 _____ год. -и : _____
(с о з б о р о в и) МП

Важи за време од _____ до _____ часот -и : _____
(с о з б о р о в и)

Издадена на ден _____, 20 _____ год.

Примил возач: _____ (цело име и презиме)
Потпис : _____

Примил купувач: _____ (цело име и презиме)
Потпис : _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: _____
(цело име и презиме)
_____ (п о т п и с)
(сув жиг)
МЗШВ

Дого

Назив на субјектот

СИТУАЦИЈА

на испорачана техничка дрвна маса

Датум: _____ 20____ година

Шумскостопанска единица (место вписано)

Оддел/пододдел: К. Парцела бр. _____

По испратница бр. _____

[illegible]

Mean

Преку лицето

1. Прямая

ПРИЛОГ 3

До:
Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство

БАРАЊЕ
за издавање испратница

Подносител: _____

(Правното лице кое стопанисува и управува со шумите во државна сопственост, сопственик на приватна шума или правното и физичкото лице кое врши промет со дрво)

Адреса (улица, број, град, општина) : _____

Име и презиме на управителот/раководител (само за правните лица):

Шифра на дејност: _____

Контакт телефон и е-адреса: _____

Од горенаведениот наслов барам да ми се издадат _____ број на кочани-испратници

Во прилог на барањето ги доставувам потребните документи:

- копија од регистрација на правното и физичкото лице од Централен регистер
- доказ за платен надоместокот за испратниците
- овластување од управителот/раководителот (само за правни лица)

Датум:

Барател:

5676.

Врз основа на член 70-а став (7) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ЗА ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ДО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на решението за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до државниот инспекторат за шумарство и ловство како и формата, содржината и начинот на водење на регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, како и потребната документација.

Член 2

(1) Барањето за промет на дрво и дрвни сортименти, се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува и следната документација:

- доказ за вработено стручно лице од областа на шумарството –М1 и М2 образец,

- да е во урбана/населена средина со пристапен пат согласно урбанистичката планска документација, приклучок на електрична, водоводна и канализациска мрежа (потврда од соодветните институции),

- да има административен простор со минимална површина од 10м2 и простор за складирање на дрво и дрвни сортименти со минимална површина од 1.000м2,

- да е регистрирано во Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти кој се води во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството,

- копија од регистрација на правното лице од Централен регистар на Република Македонија,

- доказ за поседување на соодветно земјиште (сопствено или под наем),

- потврда за платен надомест за административна такса (износ од 100 денари)

Член 3

(1) Решението за промет на дрво и дрвни сортименти се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на решението од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Известувањето за извршен промет на дрво и дрвни сортименти се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти се води во форма на тврдо укоричена книга во А4 формат на евиденциски листови во бела боја кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.

(2) Формата и содржината на регистарот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

(3) Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти се води во пишана и електронска форма.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, формата и содржината на решението за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како и формата и содржината и начинот на водење на регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/13 година).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-11052/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

ПРИЛОГ 1

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**БАРАЊЕ****до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството за
регистрација на промет на дрво и дрвни сортименти**

Назив на правното лице: _____

Адреса на правното лице (улица, број, град, општина): _____

Име и презиме на управителот: _____

Шифра на дејност: _____

Контакт телефон и е-адреса: _____

**Барам од горенаведениот наслов да ми издаде решение за регистрација во
Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти.**

Во прилог на барањето ги доставувам потребните документи:

-доказ за вработено стручно лице од областа на шумарството –M1 и M2 образец,

-да е во урбана/населена средина со пристапен пат согласно урбанистичката планска документација, приклучок на електрична, водоводна и канализациска мрежа (потврда од соодветните институции),

-да има административен простор со минимална површина од 10м² и простор за складирање на дрво и дрвни сортименти со минимална површина од 1.000м²,

-да е регистрирано во Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти кој се води во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството,

-копија од регистрација на правното лице од Централен регистер на Република Македонија,

-доказ за поседување на соодветно земјиште (сопствено или под наем),

-потврда за платен надомест за административна такса (износ од 100 денари)

Датум:

Барател:

ПРИЛОГ 2



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 70-а став (3) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13 и 79/13), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

РЕШЕНИЕ

за промет на дрво и дрвни сортименти

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБ на правното лице)

Број _____

_____ 20__ година

**Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

(ден, месец, година на издавање)

ПРИЛОГ 3

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Државен инспекторат за шумарство и ловство –

Подрачна единица _____

(место)

ПРЕДМЕТ: Известување

Врз основа на член 70-а став (6) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13 и 79/13), ве известуваме дека

(назив на правно лице или
име и презиме на физичко лице, сопственик на приватна шума)

имаме извршено промет на дрво и дрвни сортименти како сопственик на приватна шума, и тоа:

- вид на дрво: _____
- количина: _____
- име и презиме/назив на купувачот _____
- точна адреса на испорака: _____

Со оглед на тоа да ние согласно Законот за шумите не се евидентираме во Регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, сме должни за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти да доставиме известување до Државниот инспекторат за шумарство и ловство, за што служи и овој допис.

Датум и место:

М.П.

Назив/Име и презиме:

ПРИЛОГ 4



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР

НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ

Датум, _____ 20__ година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

5677.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/07, 187/13 и 43/14), министерот за локална самоуправа, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката и методологијата за оценувањето на предлог-проектите за развој на планските региони, предлог-проектите за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и предлог-проектите за развој на селата.

Член 2

Од страна на Комисија за оцена на предлог-проекти (во понатамошниот текст: Комисијата) се оценуваат само навремено доставените предлог-проекти.

Член 3

До Комисијата се доставуваат списоци за навремено доставените предлог - проекти за развој на планските региони, предлог - проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и предлог-проекти за развој на селата подготвени од Бирото за регионален развој.

Списоците од ставот 1 на овој член содржат: име на планскиот регион; име на предлог – проектот; подносител на предлог – проектот; датум на поднесување на предлог-проектот; општина, населено место или подрачје каде се реализира предлог-проектот; вредност на предлог – проектот; кофинансирање со сопствено учество и од други извори; побарани средства од Буџетот на Република Македонија за финансирање на предлог-проектот и видот на приложени документи.

Член 4

Оценувањето на предлог-проектите за развој на планските региони, на предлог-проектите за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и на предлог-проектите за развој на селата се спроведува во одделни постапки во три фази, по различни методологии, и тоа:

- во првата фаза се оценува административна усогласеност на предлог – проектите;
- во втората фаза се оценува квалификацијата и
- во третата фаза се оценува квалитетот.

Член 5

Разгледувањето на предлог-проектите за оценување на административната усогласеност и квалификацијата се врши на седница на Комисијата.

Оценувањето на квалитетот на предлог-проектите, претседателот и членовите на Комисијата го вршат самостојно и независно еден од друг.

Квалитетот на предлог – проектот се оценува поединечно со поени.

Членовите на Комисијата резултатите од самостојното оценување ги доставуваат до претседателот на Комисијата најдоцна 15 дена од денот на завршеното оценување за квалификација на предлог - проектите.

Член 6

Од страна на претседателот на Комисијата (во натамошниот текст: Претседателот) се сумираат резултатите од оценувањето и се изведува просечна оценка на квалитетот за секој предлог-проект, изразена во поени.

При изведувањето на просечната оценка, се отфрлаат највисокиот и најнискиот број на доделени поени, а просечната оценка се пресметува како аритметичка средина од поените доделени од останатите пет оценувачи.

Член 7

Врз основа на пресметаните просечни оценки, од страна на Претседателот се подготвуваат предлог - листи за:

- финансирање на проекти за развој на планските региони за секој плански регион,
- финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и
- финансирање на проекти за развој на селата за секој плански регион.

Предлог-листите од ставот 1 на овој член ги содржат следните податоци:

- назив на предлог-проектот,
- подносител на предлог-проектот,
- број на поени на секој предлог-проект,
- име на општината/општините каде што ќе се реализира проектот,
- потребни финансиски средства за реализација на проектот и
- износ на сопственото учество на предлагачот на проектот, потребните средства за реализација на проектите во секој плански регион по намени и вкупните средства кои се на располагање за реализација на проекти во планскиот регион, по намени.

Член 8

По завршеното разгледување и оценување на предлог-проектите, од страна на Комисијата се утврдуваат предлог - листите за финансирање на предлог - проектите.

Оценување на предлог-проектите за развој на планските региони

Член 9

Во првата фаза се оценува административната усогласеност на предлог-проектот и се проверува дали:

- апликацијата е целосно пополнета,
- бараните средства се над минимално определени средства за финансирање на поединечни предлог-проекти за тековната година,
- реализацијата на проектот е до 15 ноември во тековната година.

За инфраструктурните проекти, покрај проверката од ставот 1 на овој член, се проверува и дали:

- техничката документација е комплетна и е соодветна на проектот,
- доставените фотографии од локацијата на изведба на објектот не се постари од 15 дена од датумот на поднесување на предлог - проектот и
- е приложена техничката спецификација за набавка на опремата.

Член 10

Во втората фаза се оценува предлог-проектот за кој најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува сите барања за административна усогласеност.

Во втората фаза - квалификација на предлог - проектот се оценува:

- усогласеноста на предлог-проектот со дефинираните приоритети во Програмата за развој на планскиот регион,
- дали предлог - проектот е од годишната листа на предлог-проекти за развој на планскиот регионот, донесена од страна на Советот за развој на планскиот регион (во натамошниот текст: годишната листа) и
- регионалниот карактер на предлог-проектот, односно дали најмалку три општини во планскиот регион се корисници на предлог-проектот.

Член 11

Во третата фаза се оценува предлог-проектот за кој најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува барањата од членот 10 од овој правилник.

Во третата фаза - оцена на квалитет од страна на Комисијата се оценува:

1. потребата од реализација на предлог - проектот,
2. степенот на кофинансирање со средства од сопствени и од други извори,
3. конзистентноста на проектните активности и проектните цели,
4. идентификација на проектните ризици и претпоставки за реализација на предлог - проектот,
5. ефектот од предлог - проектот,
6. активностите кои се потребни за реализација на предлог - проектот,
7. динамиката на реализација на предлог - проектот,
8. конзистентноста на буџетот за реализација на предлог - проектот,
9. мерките и елементите на додадена вредност на предлог - проектот: животна средина, овозможување еднакви услови и иновативност и
10. соодветноста на индикаторите наведени во предлог - проектот со резултатите и целите на предлог - проектот.

Член 12

Предлог-проектот се оценува поединечно со поени, согласно бројот на поени утврдени во членовите 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 од овој правилник.

Член 13

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 1 од овој правилник се врши на следниот начин:

- 10 поени - предлог - проектот е прво рангиран на годишната листа,

- 5 поени - предлог - проектот е второ рангиран на годишната листа,

- 3 поени - предлог - проектот е трето рангиран на годишната листа,

- 0 поени - предлог - проектот е рангиран пониско од третото место на годишната листа,

Член 14

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 2 од овој правилник се заснова врз висината на сопственото учество изразено во проценти од вкупниот буџет на предлог - проектите и се врши на следниот начин:

- 5 поени - декларираното сопствено учество изнесува над 30% од вкупниот буџет и е обезбедено,

- 3 поени - декларираното сопствено учество изнесува до 30% од вкупниот буџет и е обезбедено,

- 1 поен - декларираното сопствено учество изнесува до 10% од вкупниот буџет и е обезбедено,

- 0 поени - нема предвидено сопствено учество или наведеното учество не е обезбедено.

Член 15

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 11 став 2 точка 3 од овој правилник се заснова врз оценката на конзистентноста на проектните активности и проектните цели и се врши на следниот начин:

- 5 поени - постои јасна и целосна конзистентност помеѓу проектните цели и проектните активности,

- 3 поени - конзистентноста не е доволно објаснета или дел од активностите се не конзистентни со проектните цели и не можат да се согледаат нивните резултати,

- 0 поени - нема конзистентност помеѓу проектните цели и проектните активности.

Член 16

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 4 од овој правилник се заснова врз оценката на идентификуваните проектни ризици и претпоставки за реализација на предлог-проектот и се врши на следниот начин:

- 3 поени - ризиците и претпоставките за реализација на предлог - проектот се јасно дефинирани и објаснети,

- 1 поен - дел од ризиците и претпоставките за реализација на предлог - проектот не се опфатени и објаснети,

- 0 поени - ниту еден ризик или претпоставка за реализација на предлог - проектот не се дефинирани и објаснети.

Член 17

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 5 од овој правилник се заснова врз оценката на очекуваните ефекти и се врши на следниот начин:

- 5 поени - ефектот од предлог - проектот е мерлив, детално опишан и е реален.

- 3 поени - ефектот од предлог - проектот е добро опишан, но не е реален.

0 поени - ефектот од предлог - проектот не е реален или не е мерлив, проектот нема ефект или ефектот не може да се согледа.

Член 18

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 6 од овој правилник се заснова врз оценка на описот на активностите кои се предвидени за реализација на предлог-проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот содржи повеќе од пет опишани активности кои овозможуваат следење на реализација на проектот на месечно ниво,

3 поени - предлог - проектот содржи од три до пет опишани активности кои овозможуваат следење на реализација на проектот на месечно ниво,

0 поени - предлог - проектот содржи до две опишани активности кои овозможуваат следење на реализација на проектот на месечно ниво.

Член 19

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 7 од овој правилник се заснова врз оценка на деталноста и реалноста на предложената динамика за имплементација на предлог-проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - потребното време за реализација на предлог - проектот е дадено за сите активности,

3 поени - потребното време за реализација на предлог - проектот е дадено за најмалку 50% од активностите,

0 поени - потребното време за реализација на предлог - проектот е дадено за помалку од 50% од активностите.

Член 20

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 8 од овој правилник се заснова врз оценка на конзистентноста на буџетот, односно оценката дали наведените трошоци се потребни за реализација на предлог-проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - сите предвидени трошоци се неопходни за реализација на предлог - проектот и за постигнување на планираните цели,

3 поени - голем дел од трошоците се потребни за реализација на предлог - проектот, но не може да се согледа дали одредени трошоци се потребни за реализација на предлог - проектот,

0 поени - повеќето од трошоците не се потребни за реализација на предлог - проектот или не може да се согледа потребата од трошоците или пак буџетот е нецелосен.

Член 21

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 9 од овој правилник се заснова врз оценката дали предлог-проектот содржи мерки и елементи на додадена вредност: животна средина, овозможување еднакви услови за ранливите категории и иновативност и се врши на следниот начин:

а) За животна средина:

3 поени - планирани се мерки за заштита на животната средина или при планирањето на предлог - проектот е земена предвид и заштитата на животната средина,

1 поен - заштитата на животната средина е само парцијално земена предвид, при дефинирање на предлог - проектот,

0 поени - заштитата на животната средина воопшто не е земена предвид или тоа не може да се согледа.

б) За овозможување еднакви услови за ранливите категории:

3 поени - планирани се мерки кои овозможуваат еднакви услови за користење на резултатите од проектот од ранливите категории на граѓани,

1 поен - постои објаснување за преземени мерки, но истото е несоодветно или нерелевантно или делумно се планирани мерки кои овозможуваат еднакви услови за користење на резултатите од предлог - проектот од ранливите категории на граѓани,

0 поени - предлог - проектот не придонесува кон овозможување на еднакви услови за користење на резултатите од проектот од ранливите категории на граѓани.

в) За иновативност:

3 поени - со спроведувањето на предлог - проектот се воведуваат нови елементи на имплементација или нов производ,

0 поени - со спроведувањето на предлог - проектот не се воведуваат нови елементи на имплементација или нов производ.

Член 22

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 11 став 2 точка 10 од овој правилник се заснова врз оценка на соодветноста на индикаторите наведени во предлог-проектот со резултатите и целите на предлог проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и квантификувани индикатори,

2 поени - само еден од индикаторите кои се наведени е релевантен и квантификуван,

0 поени - индикаторите коишто се наведени се ирелевантни или пак нема наведено индикатори.

Член 23

Во предлог-листата за финансирање на проекти за развој на планскиот регион се утврдува предлог-проект на кој му се доделени најмалку 29 поени од можните 57 поени.

Предлог-проектите за развој на планскиот регион во предлог-листата од став 1 на овој член се утврдуваат по редослед на бројот на добиени поени за квалитет.

Оценување на предлог-проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби

Член 24

Во првата фаза се оценува административната усогласеност на предлог-проектот и се проверува дали:

- апликацијата е целосно пополнета,

- реализацијата на проектот е до 15 ноември во тековната година.

За инфраструктурните проекти, покрај проверката од ставот 1 на овој член, се проверува и дали:

- техничката документација е комплетна и е соодветна на проектот,
- доставените фотографии од локацијата на изведба на објектот, не се постари од 15 дена од датумот на поднесување на предлог- проектот и
- е приложена техничката спецификација за набавка на опремата.

Член 25

Во втората фаза се оценува предлог-проектот за кој најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува сите барања за административна усогласеност.

Во втората фаза - квалификација на предлог- проектот се оценува:

- дали предлог - проектот се спроведува во подрачјата со специфични развојни потреби, определени со одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија,
- усогласеноста на предлог-проектот со стратешките приоритети на планскиот регион и приоритетите за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, дефинирани во Програмата за развој на планскиот регион,
- усогласеност на целите на предлог-проектот со стратешките цели на планскиот регион, утврдени во Програмата за развој на планскиот регион, на кое му припаѓа подрачјето со специфични развојни потреби, односно општината што аплицира.

Член 26

Во третата фаза се оценува предлог-проектот за кој најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува барањата од членот 25 од овој правилник.

Во третата фаза – оцена на квалитет, од страна на Комисијата се оценува:

1. потребата од реализација на предлог - проектот,
2. придонесот на предлог-проектот во создавање претпоставки и подобрување на условите за економски развој,
3. придонесот на предлог-проектот во подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на локално ниво,
4. придонесот на предлог-проектот во заштита на животната средина,
5. оддалеченоста на целното подрачје од седиштето на општината,
6. степенот на кофинансирање со средства од сопствени и други извори,
7. степенот на завршување на предлог - проектот со побараните средства,
8. опфатеноста/покриеноста на населението во целното подрачје со резултатите од предлог - проектот (воведена услуга),
9. активностите кои се потребни за реализација на предлог -проектот
10. динамиката на реализација на предлог - проектот и
11. соодветноста на индикаторите наведени во предлог – проектот со резултатите и целите на предлог - проектот.

Член 27

Предлог-проектите се оценуваат поединечно со поени, согласно бројот на поени утврдени во членовите 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 од овој правилник.

Член 28

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 1 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени - не постои соодветна и функционална услуга на подрачјето,

3 поени - постои соодветна и функционална услуга на подрачјето, но не задоволува од аспект на квантитет и квалитет,

1 поен - постои соодветна и функционална услуга на подрачјето.

Член 29

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 2 од овој правилник се заснова врз оценка на очекуваните ефекти за зголемување на вработеноста на локално ниво, зголемување на приходот на населението на локално ниво и зголемување на искористувањето на ресурсите на локално ниво и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог-проектот придонесува во голем обем во создавање претпоставки и подобрување на условите за економски развој во целното подрачје,

3 поени - предлог-проектот придонесува во среден обем во создавање претпоставки и подобрување на условите за економски развој во целното подрачје,

1 поен - предлог-проектот придонесува во мал обем во создавање претпоставки и подобрување на условите за економски развој во целното подрачје.

Член 30

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 3 од овој правилник се заснова врз оценка на очекуваните ефекти за олеснување на движење и пристапност, подобрување на услугите за граѓаните, подигнување на безбедноста и сигурноста на имотот, зголемување на јавната хигиена и хигиената на живеење, подобрување на здравствените, образовните, културните, социјалните услуги, подобрување на половата рамноправност, вклучување на ранливите групи и припадниците на заедниците и се врши на следниот начин:

5 поени- предлог-проектот придонесува во голем обем во подобрување на квалитетот на живот во целното подрачје,

3 поени - предлог-проектот придонесува во среден обем во подобрување на квалитетот на живот во целното подрачје,

1 поен - предлог-проектот придонесува во мал обем во подобрување на квалитетот на живот во целното подрачје.

Член 31

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 4 од овој правилник се заснова врз оценка на очекуваните ефекти за зголемена енергетска ефикасност, зачувување на животната средина, заштита на природните ресурси и биодиверзитетот, искористување обновливи и/или алтернативни извори на енергија и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот има голем придонес во заштита на животната средина,

3 поени - предлог - проектот делумно придонесува во заштитата на животната Средина,

1 поен - предлог - проектот има мал придонес во заштитата на животната средина.

Член 32

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 5 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени – оддалеченоста на целното подрачје е поголема од 20 км,

4 поени – оддалеченоста на целното подрачје е до 20 км,

3 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 15 км,

2 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 10 км,

1 поен - оддалеченоста на целното подрачје е до 5 км,

0 поени - целното подрачје е во седиштето на општината.

Член 33

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 6 од овој правилник се врши на следниот начин:

3 поени - кофинансирање над 50%,

2 поени - кофинансирање до 50%,

1 поен - кофинансирање до 25%,

0 поени - без кофинансирање.

Член 34

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 7 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени - предлог-проектот е целосно завршен,

0 поени - предлог - проектот не е целосно завршен.

Член 35

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 8 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени над 75% од вкупното население во целното подрачје,

4 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 75% од вкупното население во целното подрачје,

3 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 50% од вкупното население во целното подрачје,

2 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 35% од вкупното население во целното подрачје,

1 поен – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 20% од вкупното население во целното подрачје.

Член 36

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 9 од овој правилник се заснова врз оценка на описот на активностите кои се предвидени за реализација на предлог-проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот содржи најмалку пет активности кои овозможуваат следење на реализација на месечно ниво,

3 поени- предлог - проектот содржи најмалку три активности кои овозможуваат следење на реализација на месечно ниво,

0 поени - предлог - проектот има помалку од три активности или во апликацијата не се наведени активности или наведените активности не се објаснети.

Член 37

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 10 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени - потребното време за реализација на предлог- проектот е дадено за сите активности,

3 поени - потребното време за реализација на предлог - проектот е дадено за најмалку 50% од активностите,

0 поени - потребното време за реализација на предлог - проектот е дадено за помалку од 50% од активностите.

Член 38

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 26 став 2 точка 11 од овој правилник се заснова врз оценка на соодветноста на индикаторите наведени во предлог-проектот со резултатите и целите на предлог проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и квантификувани индикатори,

2 поени - само еден од индикаторите, кои се наведени, е релевантен и квантификуван,

0 поени - индикаторите коишто се наведени се ирелевантни или пак нема наведено индикатори.

Член 39

Во предлог-листата за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби се утврдува предлог-проект на кој му се доделени најмалку 27 поени од можните 53 поени.

Предлог-проектите за развој на подрачјата со специфични развојни потреби во предлог-листата од став 1 на овој член се утврдуваат по редослед на бројот на добиени поени за квалитет.

Оценување на предлог-проекти за развој на селата

Член 40

Во првата фаза се оценува административната усогласеност на предлог-проектот и се проверува:

- апликацијата е целосно пополнета,

- реализацијата на проектот е до 15 ноември во тековната година.

За инфраструктурните проекти, покрај проверката од ставот 1 на овој член, се проверува и дали:

- техничката документација е комплетна и е соодветна на проектот,

- доставените фотографии од локацијата на изведба на објектот не се постари од 15 дена од датумот на поднесување на предлог проектот и
- е приложена техничката спецификација за набавка на опремата.

Член 41

Во втората фаза се оценува предлог-проектот за кој најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува сите барања за административна усогласеност.

Во втората фаза - квалификација на предлог - проектот се оценува:

- предлог-проектот се однесува за село во општина со седиште во село, општина со седиште во град или за село во општините во Градот Скопје,
- предлагачот има обезбедено најмалку 50% од потребните средства за реализација на проектот, доколку предлог-проектот се однесува за село во општина со седиште во град или за село во општините во Градот Скопје,
- предлог-проектот е утврден за приоритетен во стратешките документи на општината.

Член 42

Во третата фаза се оценува предлог-проект за кои најмалку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува барањата од членот 41 од овој правилник.

Во третата фаза - оцена на квалитет од страна на Комисијата се оценува:

1. потребата од реализација на предлог- проектот,
2. придонесот на предлог - проектот во создавање претпоставки и подобрување на условите за економски развој,
3. придонесот на предлог - проектот во подобрување на квалитетот на живот,
4. придонесот на предлог - проектот во зачувување на животната средина,
5. оддалеченост на целното подрачје од седиштето на општината,
6. степенот на кофинансирање со средства од сопствени и од други извори,
7. степенот на завршување на предлог - проектот со побараните средства,
8. опфатеноста/покриеноста на населението во целното подрачје со резултатите од предлог -проектот (воведена услуга),
9. активностите,кои се потребни за реализација на предлог-проектот,
10. динамиката на реализација на предлог – проектот,
11. соодветноста на индикаторите.

Член 43

Предлог-проектите се оценуваат поединечно со поени, согласно бројот на поени утврдени во членовите 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 од овој правилник.

Член 44

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 42 став 2 точка 1 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени - не постои соодветна и функционална услуга на подрачјето,

3 поени - постои услуга, но не задоволува од аспект на квантитет и квалитет,

1 поени - постои соодветна и функционална услуга на подрачјето.

Член 45

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 42 став 2 точка 2 од овој правилник се заснова врз оценка на очекувани ефекти за зголемување на вработеноста на локално ниво, зголемување на приходот на населението на локално ниво и зголемување на искористувањето на ресурсите на локално ниво и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот придонесува во голем обем во создавање на претпоставки и подобрување на условите за економски развој во целното подрачје,

3 поени - предлог- проектот придонесува во среден обем во создавање на претпоставки и подобрување на условите за економски развој во целното подрачје,

1 поен - предлог - проектот придонесува во мал обем во создавање на претпоставки и подобрување на условите за економски развој во целното подрачје.

Член 46

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 42 став 2 точка 3 од овој правилник се заснова врз оценка на очекувани ефекти за олеснување на движење и пристапност, подобрување на услугите кон граѓаните, подигнување на безбедноста и сигурноста на имотот, зголемување на јавната хигиена и хигиената на живеење и подобрување на здравствените, образовните, културните и на социјалните услуги и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот придонесува во голем обем во подобрување на квалитетот на живот во селото,

3 поени - предлог - проектот придонесува во среден обем во подобрување на квалитетот на живот во селото,

1 поен - предлог - проектот придонесува во мал обем во подобрување на квалитетот на живот во селото.

Член 47

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 42 став 2 точка 4 од овој правилник се заснова врз оценка на очекувани ефекти за зголемена енергетска ефикасност, зачувување на животната средина, заштита на природните ресурси и биодиверзитетот и искористување на обновливи или алтернативни извори на енергија и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот има голем придонес во зачувување на животната средина во целното подрачје,

3 поени - предлог - проектот има делумен придонес на проектот во зачувување на животната средина во целното подрачје,

1 поен - предлог - проектот има мал придонес во зачувување на животната средина во целното подрачје.

Член 48

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 42 став 2 точка 5 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени - оддалеченоста на целното подрачје е поголема од 20 км,

4 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 20 км,

3 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 15 км,

2 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 10 км,

1 поен - оддалеченоста на целното подрачје е до 5 км,

0 поени - целното подрачје е во седиштето на општината.

Член 49

Оценувањето на предлог - проектот согласно член 42 став 2 точка 6 од овој правилник се врши на следниот начин:

3 поени – сопствено учество над 50%,

2 поени – сопствено учество до 50%,

1 поен – сопствено учество до 25%,

0 поени – без сопствено учество,

Сопственото учество општината го потврдува со одлука донесена од советот на општината.

Член 50

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 став 2 точка 7 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени – предлог-проектот е целосно завршен,

0 поени – предлог - проектот не е целосно завршен.

Член 51

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 став 2 точка 8 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени над 75% од вкупното население во целното подрачје,

4 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 75% од вкупното население во целното подрачје,

3 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 50% од вкупното население во целното подрачје,

2 поени – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 35% од вкупното население во целното подрачје,

1 поен – со предлог - проектот/услугата се опфатени до 20% од вкупното население во целното подрачје.

Член 52

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 став 2 точка 9 од овој правилник се заснова врз оценка на описот на активностите кои се предвидени за реализација на предлог - проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - предлог - проектот содржи најмалку пет активности кои овозможуваат следење на реализација на месечно ниво,

3 поени- предлог - проектот содржи најмалку три активности кои овозможуваат следење на реализација на месечно ниво,

0 поени - предлог - проектот има помалку од три активности или во апликацијата не се наведени активности или наведените активности не се објаснети.

Член 53

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 став 2 точка 10 од овој правилник се врши на следниот начин:

5 поени - потребното време за реализација на предлог-проектот е дадено за сите активности,

3 поени - потребното време за реализација на предлог-проектот е дадено за најмалку 50% од активностите,

0 поени - потребното време за реализација на предлог - проектот е дадено за помалку од 50% од активностите.

Член 54

Оценувањето на предлог-проектот согласно член 42 став 2 точка 11 од овој правилник се заснова врз оценка на соодветноста на индикаторите наведени во предлог-проектот со резултатите и целите на предлог проектот и се врши на следниот начин:

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и квантифицирани индикатори,

2 поени - само еден од индикаторите, кои се наведени, е релевантен и квантифициван,

0 поени - индикаторите коишто се наведени се ирелевантни или пак нема наведено индикатори.

Член 55

Во предлог-листата за финансирање на проекти за развој на селата се утврдува предлог-проект на кој му се доделени најмалку 27 од можните 53 поени за општините со седиште во село, односно најмалку 27 од можните 50 поени за општините со седиште во град.

Предлог-проектите за развој на селата во предлог-листата од став 1 на овој член се утврдуваат по редослед на бројот на добиени поени за квалитет.

Член 56

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката и методологијата за оценувањето на предлог-проекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/09).

Член 57

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-2042/1
9 декември 2014 година
Скопје

Министер
за локална самоуправа,
м-р **Лири Шабани**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****5678.**

Врз основа на член 7 став (1) точка 8 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14) министерот за информатичко општество и администрација донесе

**КОДЕКС
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ****Предмет**
Член 1

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници.

Цел
Член 2

Целта на овој кодекс е поттикнување на доброто постапување и однесување на административните службеници и зајакнување на довербата на граѓаните во работата на институциите на јавниот сектор.

Примена
Член 3

Етичките стандарди и правилата на однесување административниот службеник ги применува во односите со колегите, со претпоставените и со странките, на неговото работното место, но и во приватниот живот и јавноста.

Непочитување
Член 4

За непочитување на одредбите на овој кодекс, административниот службеник одговара дисциплински, согласно Законот за административни службеници.

Законитост
Член 5

Административниот службеник ги почитува законските прописи и никогаш не работи на начин за кој знае или се сомнева дека е незаконски, непрописен или неморален. Тој не подлегува на притисоците за извршување на противуставни и незаконски работни задачи од претпоставените.

Професионалност
Член 6

Административниот службеник ги извршува работите посветено и професионално, врз основа на своите работни компетенции и на правилата и процедурите на службата.

Административниот службеник ја извршува работата самостојно и навремено, посветувајќи внимание и почитувајќи ги приоритетите и редоследот на задачите.

Административниот службеник се однесува одговорно и работи на градење и одржување на општото добро, растот и општествените вредности, создавајќи услови за одржлив човечки и социјален развој.

Административниот службеник работи на свое постојано стручно усовршување и зајакнување на работните компетенции и вложува во своето образование и лична надградба. Тој го користи наученото за подобрување на својата работа и развојот на институцијата и придонесува во градењето и одржувањето на институционалната меморија.

Непристрасност
Член 7

Административниот службеник во работењето и однесувањето постапува непристрасно, без предрасуди и без намера за остварување на лична корист или амбиција.

Демократски вредности и социјални права
Член 8

Административниот службеник во своето работење и однесување ги промовира демократските вредности и владеењето на правото и се залага за вклучување на граѓаните и засегнатите страни во процесот на креирање на политиките.

Административниот службеник во работењето и однесување ги почитува принципите на хуманост, еднаквост и социјална правда.

Недискриминација
Член 9

Административниот службеник во работењето и однесувањето овозможува остварување на уставно загарантираните права на еднаквост и недискриминација, преку создавање на можности и почитување на различностите, како и заштита од неправда, злоупотреба и дискриминација, по било кој основ.

Административниот службеник обезбедува еднакви стандарди при испорачувањето на услугите, преку фер и правичен однос.

Политичка неутралност
Член 10

Административниот службеник ги извршува работите политички неутрално, без да навлегува во вредносно преиспитување на утврдените политики.

Административниот службеник не го застапува и изразува своето политичко уверување во вршењето на службените задачи и не врши политички активности, што можат да ја поткопаат довербата на граѓаните во администрацијата и во институциите од јавниот сектор.

Административниот службеник не ја истакнува, ниту ја наметнува на други својата политичка определба.

Личен интегритет
Член 11

Административниот службеник со својот личен пример ги промовира вредностите како вистинитост, чесност и правичност и ги поттикнува другите административни службеници да постапуваат согласно овие вредности.

Застапување на јавниот интерес
Член 12

Административниот службеник не се доведува во состојба на судир на личниот со јавниот интерес и се спротивставува на секое нечесно, несовесно и недолично однесување во службата.

Во своето работење, административниот службеник го застапува јавниот интерес, правата и интересите на сите граѓаните и другите субјекти во заедницата, имајќи ги предвид развојните цели на општеството.

Злоупотреба на статусот на административен службеник
Член 13

Административниот службеник при вршење на приватни работи не ги користи предностите кои произлегуваат од неговиот статус на административен службеник заради остварување на негова лична корист.

Административниот службеник не нуди, ниту обезбедува било какви предности кои по било кој основ би биле поврзани со неговиот статус на административен службеник.

Постапување со информациите
Член 14

Административниот службеник им обезбедува вистинити, соодветни, навремени и целосни информации на граѓаните и јавноста, притоа почитувајќи го правото на приватност и заштитата на личните податоци.

Административниот службеник го олеснува пристапот до податоците со кои располага во своето работење и кои се потребни за остварување на правата и интересите на граѓаните и другите субјекти во заедницата.

Административниот службеник ги третира информациите до кои доаѓа во своето работење почитувајќи го системот на степенување на класифицирани информации.

Административниот службеник никогаш не ги злоупотребува информациите до кои дошол при вршење на работата, со цел напредување, заслуга или остварување на друг личен интерес.

Однесување на работното место, приватниот живот и јавноста
Член 15

Административниот службеник го разбира и доживува работењето во администрацијата како одговорна, угледна и почитувана професија. Без да се оневозможи остварување на правото на градење на сопствен став и јавно изразување на мислење, административниот службеник се воздржува од давање на штетни изјави за службата.

Административниот службеник во службата, во приватниот живот и во јавноста се однесува достоинствено и не постапува на начин со кој би се нарушил неговиот личен углед, угледот на институцијата и на администрацијата во целина.

Во своето однесување и дејствување надвор од работата, во претставувањето на јавни настани, на социјалните мрежи или во каков било друг облик на комуникација, административниот службеник претставува пример за соодветно и достоинствено однесување. Во ди кратки и концизни службени телефонски разговори, додека приватните телефонски разговори не ги води во присуство на странки или кога странките чекаат одговор или кога имаат намера да постават прашање.

Административниот службеник во јавните настапи во кои ја претставува институцијата изнесува исклучиво официјални ставови на институцијата во согласност со прописите и добиените овластувања и овој кодекс. Во јавните настапи во кои не ја претставува институцијата не изнесува податоци од делокругот на работа на институцијата и од работното место, со кои би се нарушил угледот на институцијата и би се поткопала довербата на граѓаните во администрацијата.

Постапување со предмети и документи
Член 16

Административниот службеник се грижи за безбедноста на доверените предмети и документи.

Однесување со странки
Член 17

Административниот службеник остварува отворена и редовна комуникација со граѓаните и правните лица, користејќи различни средства и начини за да ги информира за новините од делокругот на работење на институцијата.

Административниот службеник кон странките се однесува љубезно, учтиво, со јасно објаснување или советување дадено со смирен тон, должна почит и водење сметка дека истите се обраќаат заради остварување на нивните права, обврски и интереси.

Административниот службеник на предлозите добиени од странките им пристапува отворено и сериозно и постојано работи на подигнување на квалитетот на јавните услуги и на општественото живеење. Сите забелешки, критики и проблеми посочени од страна на странките ги сослушува со трпение и без предрасуди, а секогаш кога странките се незадоволни од одговорот бара арбитража од непосредно претпоставениот административен службеник или пораката ја пренесува и упатува до него.

Однесување со колегите и претпоставените
Член 18

Административниот службеник во односот со колегите го негува духот и начелата на тимска работа, взаемно почитување, уважување на различностите, солидарност и соработка. Во комуникацијата со колегите не го повишува тонот, не навредува, ги избегнува конфликтните ситуации и покажува иницијатива за нивно спречување. Ја почитува приватноста и дискрецијата на колегите и соработниците, одбегнувајќи непрофесионален и субјективен пристап.

Административниот службеник преку отворена и искрена соработка гради меѓусебна доверба и ја унапредува организациска култура, со цел обезбедување на ефикасност и ефективност во работењето и висококвалитетни услуги за странките. Се залага за вреднување на заслугите и компетентноста и не поддржува несовесен и непримерен модел на однесување. Промовира грижа за колегите и работи на заштита и унапредување на остварувањето на нивните права и обврски. Го поттикнува професионалниот развој на колегите и соработниците преку споделување на искуството и знаењето.

Административниот службеник во односот со претпоставените, го почитува нивниот авторитет и положба, покажувајќи разбирање за воведување на технички, организациски и друг вид на промени.

Пристојно облекување

Член 19

Административниот службеник посветува внимание на изгледот и начинот на облекување, за да не предизвика впечаток на непристојност и нарушување на угледот на администрацијата. Формалниот начин на облекување ја изразува неговата почит кон службата, но и кон колегите, соработниците и странките.

Користење на ресурсите

Член 20

Административниот службеник кон ресурсите што му се дадени на користење, како и во вршењето на работата се однесува економично и ефикасно, користејќи ги исклучиво за службени потреби.

Потпишување на изјава

Член 21

Административниот службеник при вработувањето во службата потпишува Изјава за прифаќање на Декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор, која е дадена во Прилог и е составен дел на овој кодекс.

Објавување

Член 22

Овој кодекс се објавува на веб страниците на институциите на јавниот сектор по неговото влегување во сила.

Влегување во сила

Член 23

Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14).

Бр. 14/2-3716/5
19 ноември 2014 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

Прилог

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА МИСИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Нашата мисија

Ние вработените во јавниот сектор, работиме со избраната власт во спроведување на визијата за просперитетна, независна, суверена и безбедна Република Македонија.

Придонесуваме за одржување на правдата и еднаквоста, водејќи се од начелата на законитост, стручност, компетентност, сервисна ориентираност, професионална етика, непристрасност, објективност, транспарентност, доверливост, одговорност и економично работење.

Нашата цел

Да изградиме одговорно општеството и создадеме најдобри можни услови за одржлив човечки, социјален и економски развој.

Да промовираме кохезија и хармонија во општеството - взаемно почитување, еднаквост и грижа за луѓето и општеството во целина.

Нашите клиенти

На граѓаните и на другите субјекти им обезбедуваме квалитетни, навремени и ефикасни услуги. Кон нив се однесуваме чесно, љубезно, пристojно, со должна почит и разбирање, обезбедувајќи фер однос.

Правиме сè за да им помогнеме на нашите клиенти во остварувањето на нивните права и интереси, истовремено водејќи грижа за јавниот интерес.

Нашите колеги

Ги почитуваме нашите колеги и соработници. Работиме на развој на заеднички потенцијал преку постојано стручно усовршување со што ги подобруваме знаењето, компетенциите и личните капацитети.

Промовираме добри меѓучовечки односи, работиме тимски, прифаќаме различности по каква било основа.

Поттикнуваме соработка и професионален развој преку заемно споделување на искуството и наученото.

Нашите верувања

Градиме доверба во институциите на системот преку целосна посветеност на нашите проекти и обезбедување на врвни услуги за нашите клиенти.

Промените ги прифаќаме како предизвик, верувајќи дека водат кон остварување на развојните цели на општеството.

Со нашето однесување и работење, придонесуваме кон создавање на институции кои се стремат кон одличност.

Преку учење од сопствените грешки и постапките на други постојано се подобруваме во своето работење.

Водени од нашите лидери и отворени за нови идеи и достигнувања во работењето, го трасираме патот кон стабилен напредок и просперитетно општество.

___ година

Име и презиме на
административниот службеник

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

5679.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Основен суд Битола и
- За избор на претседател на Основен суд Струмица.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.07-2125/1
12 декември 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

5680.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 11.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Блаце Петровец, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Блаце Петровец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Блаце Петровец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19986/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5681.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО- ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 11.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Големо Коњари-2, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Големо Коњари-2, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Големо Коњари-2.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19987/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5682.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО- ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 11.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кутлешево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кутлешево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кутлешево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19988/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5683.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мраморец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мраморец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мраморец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19989/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5684.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арбиново, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арбиново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Арбиново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19990/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5685.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Песочани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Песочани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Песочани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19991/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5686.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Лакочереј-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Лакочереј-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно Лакочереј-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19992/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5687.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 11.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зовиќ-1, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зовиќ-1, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Зовиќ-1.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19993/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5688.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 13.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Браилово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Браилово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Браилово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20184/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5689.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 13.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гуѓаково, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гуѓаково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гуѓаково.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20185/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5690.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 13.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Царевиќ, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Царевиќ, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Царевиќ.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20186/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5691.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ракле, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ракле, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ракле.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20187/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5692.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дрен, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дрен, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дрен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20188/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5693.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Присад, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Присад, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Присад.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20189/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5694.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Евла, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Евла, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Евла.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20190/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5695.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глишиќ, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глишиќ, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Глишиќ.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20191/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5696.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Неокази, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Неокази, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Неокази.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20192/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5697.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Барбареве, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Барбареве, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Барбареве.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20193/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5698.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 13.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стрмош, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стрмош, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стрмош.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20194/1
13 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5699.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дворци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дворци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дворци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-20448/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5700.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ранчинци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ранчинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ранчинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-20449/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5701.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Скоруша, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Скоруша, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Скоруша.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-20450/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5702.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лавце, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лавце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лавце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-20451/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5703.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зарапинци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зарапинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Зарапинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-20452/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5704.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лезово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лезово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лезово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20453/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5705.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ново Село.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20454/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5706.

Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 64/14) членот 18 се менува и гласи:

„(1) Евидентирање на инфраструктурен објект во катастарот на инфраструктурни објекти се врши кога кон пријавата за запишување е приложен геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за евидентирањето, но не е приложен правен основ за запишување. За извршеното евидентирање на подносителот на пријавата му се доставува известување.

(2) Доколку при споредувањето од членот 16 на овој правилник се утврди дека не постои соодветност на податоците во смисол на одредбите од членот 175 ств (3) од Законот или дека правниот основ не е подобен за запишување во смисол на одредбите од членот 176 од Законот, стручното лице од геодетска насока изготвува стручен наод во кој ги наведува причините за несоодветноста.

(3) Во случајот од ставот (2) на овој член службено лице од областа на правните науки донесува потврда за одбивање на пријавата за запишување, со која потврда се врши и евидентирање на инфраструктурниот објект во катастарот на инфраструктурни објекти.

(4) Формата и содржината на образецот на известувањето од ставот (1) на овој член е дадена во прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.

(5) Формата и содржината на потврдата од ставот (3) на овој член е дадена во прилог број 6-а кој е составен дел на овој правилник.“

Член 2

По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-а кој гласи:

„Запишување на промена на катастарска култура во катастарот на недвижности“

Член 26-а

Кога предмет на запишување/промени со геодетски елаборат се површински инфраструктурни објекти за кои објекти се прибираат податоци и за земјиштето на кое се изградени, имателот на инфраструктурниот објект, односно сопственикот, е потребно да достави и пријава за запишување на промена на катастарската култура на земјиштето во катастарот на недвижности. Кон пријавата потребно е да се достави правен основ за запишување, геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за запишувањето.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-21321/1
15 декември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

Прилог бр.6-а

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 185 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

**за одбивање на пријавата за запишување на инфраструктурен објект со
единствен идентификатор број _____ поради несоодветност,
односно неподобност на правните основи**

Се одбива пријавата за запишување на податоците за инфраструктурниот објект во катастарот на инфраструктурни објекти поднесена од:

(име и презиме/назив)_____
(ЕМБГ/ЕМБС)_____
(адреса/седиште)_____
(мобилен телефонски број /е-маил адреса)

заведена под број _____ од _____, а се врши
евидентирање на инфраструктурниот објект во евидентен лист за инфраструктурни
објекти.

Образложение за одбивањето:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од
15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице_____
(име, презиме и потпис)

5707.

Врз основа на член 85 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ И ПЛАНОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Правилникот за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 139/13), по членот 60 се додава нов наслов и нов член 60-а кој гласи:

„Запишување во сразмерен идеален дел

Член 60-а

(1) Кога при дигитализацијата на катастарските планови ќе се утврди дека, за катастарските парцели податоците за носителите на правата на недвижностите во катастарскиот операт се преземени од катастарот на земјиште врз основа на фиктивните евиденции, како површина на катастарската парцела се запишува површината која произлегува од дигитализираниот катастарски план, а податоците за носителите на правата се запишуваат во сразмерен идеален дел.

(2) Запишувањето од ставот (1) на овој член се врши со потврда за запишување на промена во катастарот на недвижностите по службена должност, која е дадена како прилог број 14 во Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.“

Член 2

Во членот 74, став (3) точка „4. СИВОД-сообраќај на инфраструктура воден сообраќај“, во редните броеви 1 и 2, колона „Геометрија“ зборот: „линија“ се заменува со зборот: „полигон“, а во колоната „Симбол“ зборовите: „испрекината линија“ се заменуваат со зборовите: „полна линија“.

Во точката „5. СИВОЗ – сообраќајна инфраструктура воздушен сообраќај“, во редните броеви 1 и 2, колона „Геометрија“ зборот: „линија“ се заменува со зборот: „полигон“.

Во точката „12. ЕИЕВ – енергетска инфраструктура електрични водови“, во редните броеви 1, 2, 3 и 20, колона „Симбол“ зборовите: „полна линија“ се заменуваат со зборовите: „испрекината линија“.

Редниот број 8 се менува и гласи:

„

јавно и улично осветлување	EIEB8	црвена	0.6	линија	испрекината линија
----------------------------	-------	--------	-----	--------	--------------------

“

Во точката „13. ЕИНВ- енергетска инфраструктура нафтоводи“, редниот број 3 се менува и гласи:

„

собири бушотинози водови	EINB3	светлосива	0.8	линија	полна линија
--------------------------	-------	------------	-----	--------	--------------

“

Во точката „15. ЕИТВ- енергетска инфраструктура топоводи“, во редниот број 7, колона „Симбол“ зборовите: „полна линија“ се заменуваат со зборовите: „испрекината линија“.

Во точката „18. ЕКИТОГ – телекомуникациска опрема и градби“, во редните броеви 1, 2, 3, 4 и 5, во колоната „Боја“ се внесуваат зборовите: „темно виолетова“.

Точката „19. ДВИ – друг вид инфраструктура“ се менува и гласи:

	Код (шифра)	Боја	Дебелина	Геометрија	Симбол
канали за наводнување	ДВИ1	портакалова	1	линија	полна линија
канали за одводнување	ДВИ2	портакалова	1	линија	полна линија
канали за дотур на вода	ДВИ3	портакалова	1	линија	полна линија
сифон на канал за вода	ДВИ4	портакалова	1	точка	полна точка
системи за наводнување на земјоделско земјиште	ДВИ5	портакалова	0.6	линија	полна линија
депонии (опасен, неопасен и интерен отпад (градежен шут)	ДВИ6	портакалова	0.6	полигон	полна линија
авиадјукт	ДВИ7	портакалова	0.6	линија	полна линија
тунел за проток на вода	ДВИ8	портакалова	1	линија	полна линија
друг вид инфраструктура	ДВИ	портакалова			

„ 19. ДВИ – други видови на инфраструктура

“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-21322/1
15 декември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

5708.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од заштитните зони и зоните под надзор од земјите дадени во Прилог кој е составен дел на ова решение.

Забраната од став (1) на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 15 ноември 2014 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8262/3
5 декември 2014 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Прилог

1. Велика Британија

- Заштитна зона

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Област која се состои од:
UK	Велика Британија	ADNS код	Име:
		00053	Делот од областа East Riding Yorkshire во рамките на круг во радиус од 3 километри, кој се наоѓа на референтни координати TA0654959548. Референтните координати се утврдени во согласност со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:100,000

- Зона под надзор

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
UK	Велика Британија	ADNS код	Област која се состои од:
		00053	Делот од областа East Riding Yorkshire надвор од областа опишана во заштитната зона и во рамките на круг во радиус од 10 километри, кој се наоѓа на референтни координати TA0654959548. Референтните координати се утврдени во согласност со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:100,000

2. Холандија

- Заштитна зона

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
NL	Холандија	Поштенски/ADNS код	Местото Hekendorp, општина Oudewader, подрачје Utrecht Област која се состои од: Од раскрсницата на N228 и Goverwellesingel, и по Goverwellesingel во северен правец поминувајќи низ Gorwerwell тунелот се до Achterwillenseweg. По Achterwillenseweg во источна насока се до Vlietdijk. По Vlietdijk во северна насока поминувајќи во Platteweg се до Korssendijk. По Korssendijk во северна насока поминувајќи во Ree во источна насока се до Nieuwenbroeksedijk. По Nieuwenbroeksedijk во источна насока се до Kippenkade. По Kippenkade во северна насока се до Wierickerpad. По Wierickerpad во северна насока кој води во источна насока во Kerkweg поминувајќи во Groendijk се до Westeinde. По Westeinde во северна насока поминувајќи во Oosteinde се до Tuurluur. По Tuurluur во јужна насока поминувајќи во Parekoperdijk. По Parekoperdijk во јужна насока поминувајќи во Johan J Vierbergenweg поминувајќи во Zwier Regelinkstraat се до N228. По N228 во јужна насока се до Damweg. По Damweg во јужна насока се до Zuidzijdseweg. По Zuidzijdseweg во западна насока поминувајќи во Slangenweg се до West-Vlisterdijk. По West-Vlisterdijk во северна насока и потоа во западна насока поминувајќи во Bredeweg и во северна насока поминувајќи во Grote Haven се до N228. По N228 во западна насока.

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
NL	Холандија	Поштенски/ADNS код	Местото Ter Aar, општина Nieuwkoop, подрачје Zuid-Holland Област која се состои од: - Од раскрсницата на Provincialeweg N207/Vrizekoop, од Vrizekoop во источна насока поминувајќи во Bilderdam се до Hoofdweg. - По Hoofdweg во северна насока, потоа во северо-источна насока се до North-Southroute/N231. - Од North-Southroute/ N231, поминувајќи во Achterweg/N231, потоа поминувајќи во Provincialeweg /N231, и потоа во јужна насока се до Zevenhovenseweg. - По Zevenhovenseweg во западна насока се до Kortenaarseweg. - По Kortenaarseweg, во јужна насока се до Noordeinde. - По Noordeinde во јужна насока се до Nieuwkoopseweg/N231. - По Nieuwkoopseweg/N231 во јужно-западна насока се до Oostkanaalweg/N207. - По Oostkanaalweg/N207 во северно-јужна насока се до Veldhuizenpad/N207. - По Veldhuizenpad/N207 поминувајќи во Zegerbaan/N207 и продолжувајќи во западна насока се до Herenweg/N207. - По Herenweg/N207 во северна насока се до Kruisweg/N446. - По Kruisweg/N446 во

			западна насока се до Boddens Hosangweg. - По Boddens Hosangweg во северна насока се до Brassermeer. - Поминувајќи низ Brassermeer до Zuideinde. - По Zuideinde во северна насока поминувајќи низ Noordeinde се до Langeweg. - По Langeweg во источна насока поминувајќи во Plantage на траектот на Brassemermeer. - Поминувајќи низ траектот на Brassemermeer во источна насока се до Heiligegeestlaan. - По Heiligegeestlaan, во источна насока се до Willem van der Veldenweg. - По Willem van der Veldenweg во северна насока се до Vriezekoop. - По Vriezekoop во источна насока се до раскрсницата Provincialeweg N207/Vriezekoop.
NL	Холандија	Поштенски/ADNS код	Местото Kamperveen, општина Hardenberg, подрачје Overijssel Област која се состои од:
			- Од раскрсницата на N307 и Buitendijksweg, по Buitendijksweg во јужна насока се до Cellesbroeksweg. - По Cellesbroeksweg во источна насока се до Zwartendijk. - По Zwartendijk јужна насока се до de Slaper. - По de Slaper, во северно-источна насока се до Meester J.L.M. Niersallee. - По Meester J.L.M. Niersallee во северно-источна насока се до N763. - По N763 во јужна насока се

			до N308. - По N308 во западна насока се до Polweg. - По Polweg, во северна насока се до Oosterbroekweg. - По Oosterbroekweg во западна насока се до Oosterseweg. - По Oosterseweg во северна насока се до Zwarteweg. - По Zwarteweg во западна насока поминувајќи во Oostendorperstraatweg се до Weeren. - По Weeren во западна насока се до Oostelijke Rondweg. - По Oostelijke Rondweg во северна насока се до Wijkerwoldweg. - По Wijkerwoldweg, во северна насока, поминувајќи во западна насока се до Drontermeer. - По Drontermeer во северна насока се до N307. - По N307 во источна насока се до Buitendijkseweg.
--	--	--	--

- Зона под надзор

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
NL	Холандија	Поштенски/ADNS код	Местото Hekendorp, општина Oudewader, подрачје Utrecht Област која се состои од: - Од раскрсницата на N207 и N11, по N11 во источно-јужна насока се до N458. - По N458 во источна насока се до Buitenkerk. - По Buitenkerk во северна насока се до Kerkweg. - По Kerkweg во источна насока поминувајќи во Meije. - По Meije во северно-источна насока се до Middenweg. - По Middenweg во јужна насока поминувајќи во Hoofdweg поминувајќи во Zegveldse Uitweg се до N458. - По N458 во источна насока поминувајќи во Rembrandtlaan се до Westdam. - По Westdam во јужна насока поминувајќи во Rijnstraat поминувајќи во Oostdam се до Oudelandseweg. - По Oudelandseweg во северна насока се до Geestdorp. - По Geestdorp во источна насока се до N198. - По N198 во источна насока, потоа во јужна насока, во источна насока, па во јужна насока се до Strijkviertel. - По Strijkviertel во јужна насока се до A12. - По A12 во источна насока се до A2.

			- По A2 во јужна насока се до N210. - По N210 во јужна насока потоа во западна насока, па во јужна насока се до S.L. van Alterenstraat. - По S.L. van Alterenstraat во јужна насока се до реката De Lek. - По реката De Lek во западна насока се до Bonevlietweg. - По Bonevlietweg во јужна насока се до Melkweg. - По Melkweg во јужна насока поминувајќи во Peppelweg се до Essenweg. - По Essenweg во северна насока поминувајќи во Graafland се до Irenestraat. - По Irenestraat во западна насока се до Beatrixstraat. - По Beatrixstraat во северна насока се до Voorstraat. - По Voorstraat во западна насока поминувајќи во Sluis, поминувајќи во Opperstock, во Bergstoep се до траектот Bergambacht-Groot Ammers. - По траектот во северна насока се до Veerweg. - По Veerweg во северна насока се до N210. - По N210 во западна насока се до Zuisbroekse Orweg. - По Zuisbroekse Orweg во северна насока се до Oosteinde. - По Oosteinde во западна насока се до Kerkweg. - По Kerkweg во западна насока се до Graafkade. - По Graafkade во источна насока се до Wellepoort. - По Wellepoort во северно-западна насока поминувајќи во Schaarjeshaven се до
--	--	--	---

			Kattendijk. - По Kattendijk во источна насока се до траектот преку Hollandsche IJssl. - По траектот во северна насока се до Veerpad. - По Veerpad во северна насока поминувајќи во Karklaan, поминувајќи во Middelweg се до N456. - По N456 во северна насока се до N207. - По N207 во северна насока се до N11.
NL	Холандија	Поштенски/ADNS код	Местото Ter Aar, општина Nieuwkoop, подрачје Zuid-Holland Област која се состои од:
			- Од раскрсницата N207-N11, во Alphen aan de Rijn до N11 во источна насока се до A4/E19. - По A4/E19 во северна насока се до N446. - По N446 во северно-западна насока поминувајќи во Nieuweweg и потоа во Langerburg и преку Leidseweg се до Vennemeer. - По Vennemeer во северна насока се до Boekhorsterweg. - По Boekhorsterweg во северна насока и поминувајќи во Waterlooospolder. - По Waterlooospolder се до Kagerplassen и поминувајќи во Nassaulaan. - По Nassaulaan во северна насока и поминувајќи во Irenalaan се до Beatrixlaan. - По Beatrixlaan во северна насока поминувајќи во Julinalaan преку траектот во Huigsloterdijk. - По Huigsloterdijk во западна насока и

			поминувајќи во Lisserdijk се до Lisserweg. - По Lisserweg во источна насока се до Ijweg. - По Ijweg во северна насока се до Noordelijke Randweg. - По Noordelijke Randweg во источна насока се до Hoofdweg/N520. - По Hoofdweg/N520 во северно-источна насока се до Nieuwe Bennebroekerweg. - По Nieuwe Bennebroekerweg во источна насока се до Spoorlaan. - По Spoorlaan во северна насока и поминувајќи во Van Heuven Goedhatlaand се до Fokkerweg. - По Fokkerweg во север/североисточна насока се до Aalsmeerder dam. - По Aalsmeerder dam во северна насока се до Pontweg. - По Pointeweg во јужна насока и поминувајќи во Machineweg се до N231. - По N231 во јужна насока се до Randweg. - По Randweg во источна насока се до N521 Zijdelweg. - По N521 Zijdelweg во јужна насока се до N201/Provincialeweg. - По N201/Provincialeweg во источна насока се до N212/Ingenieur Enschedeweg. - По N212/Ingenieur Enschedeweg во јужна насока се до N198/Geestdorp. - По N198/Geestdorp во јужна насока се до обиколницата Breeveld. - По Breeveldina во западна
--	--	--	---

			насока се до Geestdorp. - По Geestdorp во северно-западна насока се до N405/De Kruipin. - По De Kruipin во јужна насока и поминувајќи во Oudelandseweg се до Oostadam. - По Oostadam во јужно-западна насока се до Rijnstraat. - По Rijnstraat во западна насока се до Westdam. - По Westdam во западна насока се до Zandwijkseingel. - По Zandwijkseingel во северна насока и потоа поминувајќи во Rembrandtlaan. - По Rembrandtlaan во северно-западна насока и потоа поминувајќи во Rietvelt се до Zegveldse Uitweg. - По Zegveldse Uitweg во северна насока и поминувајќи во Hoofdweg се до Meije. - По Meije во западна насока се до Buitenkerk. - По Buitenkerk во јужна насока се до N458/Burgermeester Crolesburg. - По N458/Burgermeester Crolesburg во западна насока се до N11. - По N11 во северно-северно-западна насока се до раскрсницата на N207-N11 во Alphen aan de Rijn.
--	--	--	---

NL	Холандија	Поштенски/ADNS код	Местото Kamperveen, општина Hardenberg, подрачје Overijssel Област која се состои од:
			- Од раскрсницата N50/Noorddiepweg, поминувајќи низ јужно-источна насока се до Kattewaardweg. - По Kattewaardweg во источна насока се до Frieseweg. - По Frieseweg во северна насока се до Middendijk. - По Middendijk во источна насока се до Heultjesweg. - По Heultjesweg во источно-јужно-источна насока се до Nijlandsweg. - По Nijlandsweg во источна насока се до Stikkenpolderweg. - По Stikkenpolderweg во јужна насока се до Nesweg. - По Nesweg во јужно-источна насока се до Brinkweg. - По Brinkweg во јужна насока се до Waterloo. - По Waterloo во источна насока се до Mindjeswaardweg. - По Mindjeswaardweg во јужна насока се до Provincialeweg N760. - По Provincialeweg N760 во источна насока поминувајќи во Kamperzeedijk West се до Schaapsteeg. - По Schaapsteeg во јужна насока поминувајќи во Oude Wetering се до Stadshagenallee. - По Stadshagenallee во јужна насока се до Milligerlaan. - По Milligerlaan во јужна насока се до Mastenbroekerallee. - По Mastenbroekerallee во источна насока се до Hasselterdijk. - По Hasselterdijk во јужна насока се до Frankhuisweg. - По Frankhuisweg во јужна

			насока се до Hasselterweg. - По Hasselterweg во јужно-западна насока се до Bialoweg. - По Bialoweg во јужна насока се до Westenholterallee. - По Westenholterallee во јужно-источна насока поминувајќи потоа во IJsselalee се до Spoorlijn Zwolle-Amersfoort. - По Spoorlijn Zwolle-Amersfoort во јужна насока се до IJssel. - По IJssel во јужна насока се до Jaagrad. - По Jaagrad во јужна насока се до Nieuweg. - По Nieuweg во јужна насока поминувајќи во Apeldoornseweg поминувајќи во Groteweg се до Molenweg. - По Molenweg во северно-западна насока се до Leemsculenweg. - По Leemsculenweg во западна насока се до A50. - По A50 во јужна насока се до излезот Nunspeet/Kamperweg. - По Kamperweg во северна насока се до Nieuwe Zuidweg. - По Nieuwe Zuidweg во јужно-западна насока потоа поминувајќи во Zuidweg се до Elburgerweg. - По Elburgerweg во северна насока се до A28. - По A28 во јужно-западна насока до Beukenlaan во продолжение до Haerderweg. - По Beukenlaan во продолжение до Haerderweg. - Haerderweg во северно-западна насока се до Bovenweg. - По Bovenweg во јужно-западна насока се до Burgermeester Frieswijkweg. - По Burgermeester Frieswijkweg во северна насока се до Grevensweg. - По Grevensweg во северна насока се до
--	--	--	--

			Zuiderzeestraatweg West. - По Zuiderzeestraatweg West во јужна насока се до Mazenbergerweg. - По Mazenbergerweg во јужно-западна насока се до Molenweg. - По Molenweg во јужна насока се до Kolmansweg. - По Kolmansweg во западна насока се до Hoge Bijsselse-Pad. - По Hoge Bijsselse-Pad во јужно-западна насока се до Veluwemeer. - По Veluwemeer преминувајќи го Bremerbergweg. - По Bremerbergweg во северна насока поминувајќи во Oldebroekerweg се до Baan/N710. - По Baan/N710 во северно-западна насока поминувајќи во Swifterweg се до Biddingringweg/N305. - По Biddingringweg/N305 во северно-источна насока се до Hanzeweg/N307. - По Hanzeweg/N307 во источна насока се до Ketelweg. - По Ketelweg во северна насока се до Vossemeerdijk. - По Vossemeerdijk преку Vossemeer се до устието на IJssel. - По устието на IJssel се до N50. - По N50 во северна насока се до раскрсницата на N50/Noorddiepweg.
--	--	--	---

3. Германија

- Заштитна зона

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
DE	Германија	Поштенски код	Област која се состои од:
		Mecklenburg-Western Pomerania	
		17379	Општина Heinrichswalde
		17335	Градот Strasburg вклучително и делот Neuensund
		17379	Општината Wilhelmsburg вклучително и делот Mühlenhof
		17379	Подрачјето на општината Rothemühl во приближна ширина од 1800m по должина на северните, западните и јужните граници на таа општина

- Зона под надзор

ИСО код	Земја	Код (доколку постои)	Име:
DE	Германија	Поштенски/ADNS код	Област која се состои од:
		Mecklenburg-Western Pomerania	
		17099	Општината Galenbeck
		17337	Општината Schönhausen
		17098	Општината Friedland вклучително и областа Heinrichswalder Forest
		17349	Општината Schönbeck вклучително и областа Ratteyer Forest
		17349	Општината Voigtsdorf вклучително и областа на каменоломот
		17379	Општината Wilhelmsburg

			вклучително и деловите: - Eichhof - Eichhof settlement - Fleethof - Friedrichshagen - Grünhof - Johannesberg - Mariawerth - Mittagsberg - Wilhelmsburg
		17335	Градот Strasburg вклучително и деловите Gehren и Schwarzensee со областите Rosenthal и Klepelshagen Градот Strasburg вклучително и деловите: - Burgwall - Wilhelmshust - Ziegelhausen - Schwarzensee settlement - Schönburg - Marienfelde - Karlsfelde
		17379	Општината Altwigshagen, вклучително и деловите Altwigshagen и Demnitz
		17309	Општината Jatznick вклучително и деловите: - Klein Luckow - Waldeshöhe - Groß Spiegelberg
		17379	Општината Ferdinandshof вклучително и делот Ferdinandshof
		17358	Градот Torgelow including вклучително и делот Heinrichsruh
		17337	Општината Groß Luckow
		17379	Општината Rothemühl
		Brandenburg	
		17337	Општина Uckerland вклучително и деловите Hansfelde и Wismar. Оваа област е одвоена кон исток, север и запад со граница на земјата Brandenburg со земјата Mecklenburg-Western Pomerania и на југ со автопатот A 20.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ѓ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014183